



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 29 декември 1989
Скопје
Број 47 Год. XLV

Претплатата за 1989 година изнесува 700.000 динари. Овој број чини 60.000 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

837.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА И СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1989 година.

Бр. 08-4515/1
27 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнер Старова, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА И СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ

Член 1

Во Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79, 50/82, 42/85 и 35/86), член 30 се менува и гласи:

„Казнено-поправни установи се основаат, односно укинуваат со закон“.

Член 2

Членовите 31 и 32 се бришат.

Член 3

Во член 33 по зборовите: „републичкиот буџет“ се става точка, а зборовите: „односно во буџетот на општината“ се бришат.

Член 4

Во член 45 став 1 зборовите: „казнено-поправен дом“ се заменуваат со зборовите: „Казнено-поправна установа“.

Ставовите 2 и 3 се бришат.

Досегашниот став 4 станува став 2.

Член 5

Во член 164 став 3 зборовите: „до 300“ се заменуваат со зборовите: „од 300.000 до 1.000.000“.

Член 6

Во член 188 во ставовите 1 и 2 бројот „5.000“ се заменува со бројот „25.000.000“.

Член 7

Во член 223 во ставовите 1 и 3 зборовите: „до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 10.000.000 до 25.000.000“.

Член 8

Во член 227 во ставовите 1 и 3 зборовите: „до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000.000 до 2.500.000“.

Во став 2 зборовите: „до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „од 10.000.000 до 25.000.000“.

Член 9

Во член 245 став 2 зборовите: „до 50.000“ се заменуваат со зборовите „10.000.000 до 25.000.000“, а зборовите: „до 5.000“ се заменуваат со зборовите „од 1.000.000 до 2.500.000“.

Член 10

Во член 246 став 2 зборовите: „до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000.000 до 2.500.000“.

Во став 3 зборовите: „до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „од 10.000.000 до 25.000.000“, а зборовите: „до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000.000 до 2.500.000“.

Член 11

Во член 294 став 1 се менува и гласи:
„Воспитно-поправни домови се основаат, односно укинуваат со закон“.

Член 12

Казнено-поправниот дом Идризово — Скопје, Казнено-поправниот дом од отворен вид во Струга, заедничките затвори во Скопје, Тетово, Кичево, Охрид, Битола, Прилеп, Гевгелија, Штип, Крива Паланка, затворите во Титов Велес, Куманово, Струмица, Воспитно-поправниот дом во Тетово и Воспитно-поправниот дом за женски лица во Скопје продолжуваат да ги извршуваат работите и задачите од нивната надлежност за подрачјата за кои се основани.

Член 13

Управителите и замениците на управителите на општинските и заедничките затвори именувани според досегашните прописи остануваат на должност и по влегувањето во сила на овој закон, до истекот на времето за кое се именувани.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

838.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за изградба на инвестициони објекти, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1989 година.

Бр. 08-4527/1
27 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ-
Јездимир Богдански, с. р.
Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ број 15/83, 11/87, 20/88 и 18/89), точка 11 на член 27; насловот на глава IX Средства за изградба на инвестициони објекти заедно со членовите 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109; точка 4 на член 111; точките 7 и 8 на член 113 и точките 6 и 7 на член 117, се бришат.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

839.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седниците на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор одржани на 27 декември 1989 година.

Бр. 08-4519/1
27 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.
Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86, 45/86, 50/87, 7/88, 28/89 и 36/89), во член 2 зборовите: „основните организации на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „претпријатијата и другите правни лица“.

Член 2

Во член 6 став 1 се менува и гласи:

„Месечната аконтација на обврската се утврдува врз основа на податоците од пресметката за претходниот пресметковен период поделена со соодветниот број на месеци зголемена за:

— периодот февруари-март, за процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката во претходниот период од првото тримесечје во однос на просечните цени на мало во претходната година;

— периодот април-јуни, за процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката во претходниот период од второто тримесечје, во однос на просечните цени на мало во првото тримесечје;

— периодот јули-септември, за процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката во претходниот период од третото тримесечје во однос на просечните цени на мало во првото полугодие; и

— периодот октомври-декември тековната и јануари наредната година, за процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката во претходниот период од четвртото тримесечје до 31 јануари наредната година, во однос на просечните цени на мало за деветте месеци од годината;

Во став 2 по зборот „книговодство“ се додаваат зборовите: „(во натамошниот текст: службата)“.

Член 3

Член 8 се менува и гласи:

„Месечната аконтација на обврската утврдена според член 6 став 1 на овој закон се уплатува, односно издвојува до 25 во месецот за тековниот месец, и тоа:

— во висина од 44,8% во вид на задолжителен заем на сметката на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (Фондот на Федерацијата); и

— во висина од 55,2% на посебна сметка кај обврзникот со намена за здружување на трудот и средствата.

Средствата по обврската од став 1 алинеја 2 на овој член во висина до 50% се уплатуваат согласно со одредбите од склучените самоуправни спогодби за здружување на трудот и средствата, а се сметаат како здружени во моментот на уплатата на сметката на инвеститорот или банката која е определена со самоуправната спогодба за реализација на заедничката развојна програма.

Средствата по обврската од став 1 алинеја 2 на овој член во висина од 50% се уплатуваат до 5 во наредниот месец за изминатиот месец во Службата, на посебна преодна сметка со намена за остварување на заеднички програми за развој на носителите на здружувањето од член 8 став 2 на Законот за намените, начинот и условите за здружување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за остварување на заеднички програми за развој во Соци-

јалистичка Република Македонија во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ број 15/86, 20/88 и 39/89).

Средствата по обврската од став 1 алинеја 2 на овој член што не се уплатени во смисла на ставовите 2 и 3 од овој член се уплатуваат тримесечно до 15 во наредниот месец за изминатото тримесечје во Службата, на посебна сметка на Фондот на Федерацијата.

По исклучок за IV тримесечје од 1989 година средствата што не ќе се уплатат според став 2 на овој член се уплатуваат до 5 јануари 1990 година во Службата на посебната сметка од став 3 на овој член.

Средствата од сметката од став 3 на овој член Службата ги уплатува со збиен налог секој ден на посебна сметка кај Стопанската банка — Скопје. Со збирниот налог Службата и ги доставува на Стопанската банка и наложите од поединечните уплати.

Член 4

По член 8 се додаваат три нови члена 8-а, 8-б и 8-в кои гласат:

„Член 8-а

Ако обврзникот на обврската не ја изврши уплатата на средствата од член 8 став 1 алинеја 1 и ставовите 3, 4 и 5 на овој закон Службата врши уплата на средствата од сметката на обврзникот.

Член 8-б

Средствата од член 8 став 6 на овој закон Стопанската банка ги пренесува на носителот на здружувањето по добивањето на самоуправната спогодба склучена со носителот на инвестиција извод од Регистарот на самоуправни спогодби на Стопанската комора на Македонија и по обезбедување на гаранција од банката во која носителот на здружувањето, односно носителот на инвестицијата ги држат паричните средства како депозит.

Средствата од член 8 став 6 на овој закон што не ќе се пренесат на носителите на здружувањето од став 1 на овој член, Стопанската банка ги уплатува во Фондот на Федерацијата на 15 наредниот месец по истекот на тримесечјето.

Стопанската банка пресметува камата по стапка од 11% на средствата од ставовите 1 и 2 на овој член за периодот од уплатата на посебната сметка до пренесувањето на тие средства кај носителот на здружувањето, односно во Фондот на Федерацијата. Во рок од 15 дена од пренесувањето на средствата Стопанската банка ја плаќа и пресметаната камата.

Стопанската банка гарантира за враќањето на средствата од став 1 на овој член.

Член 8-в

За уплатените средства според член 8-б ставови 1 и 2 на овој закон, Стопанската банка води посебни евиденции по уплатувачи согласно со Упатството за начинот на евидентирање на средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и ги доставува до Фондот на Федерацијата и до Службата на општественото книгводство во Социјалистичка Република Македонија — Централa во Скопје, во роковите пропишани со Упатството.

За вршење на работите од член 8-б став 1 на Стопанската банка и припаѓа надоместок по стапка од 1% од износот на пренесените средства.

Надоместокот од став 2 на овој член, Стопанската банка го наплатува од носителот на здружувањето.

Член 5

Во член 9 став 1 зборовите: „организации на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „правни лица“.

Во став 2 зборовите: „на општественото книгводство“ се бришат.

Член 6

Во член 11 ставови 1, 2 и 3 зборовите: „Здружена банка — Скопје“ се бришат.

Во став 2 бројот „6“ се заменува со бројот „9“.

Член 7

По член 11 се додава нов член 11-а кој гласи:

„Член 11-а

Доколку Социјалистичка Република Македонија уплати во Фондот на Федерацијата средства од Републичкиот буџет согласно со член 8 став 3 и член 11 став 6 од Сојузниот закон, по намиравањето на обврската спрема Фондот на Федерацијата по налог на републичкиот секретар за финансии. Службата ќе го врати тој износ од сметките преку кои обврзниците ги уплатуваат средствата во Фондот на Федерацијата.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

840.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1989 година.

Бр. 08-4526/1

27 декември 1989 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“ број 7/83, 27/86, 24/88 и 42/88), во член 2 ставот 1 се менува и гласи:

„Претпријатијата и другите правни лица кои вршат стопанска дејност, како и делот на правното лице кое врши стопанска дејност, а чие седиште се наоѓа во друга социјалистичка република или социјалистичка автономна покраина, за доходот што го остварува во делот на правното лице, кое трајно врши дејност на територијата на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: обврз-

ници) задолжително здружуваат дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти за производство и пренос на електрична енергија“.

Член 2

Во членовите 2 став 2, 2-а став 1 и 8 став 1 зборот: „организациите“ се заменува со зборот: „обврзниците“.

Член 3

Во член 2-а став 2 по зборовите: „општонародна одбрана“ се додаваат зборовите: „и за Печатницата „Нова Македонија“, а зборовите: „заштитните организации и нивните работни заедници за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди“ се заменуваат со зборовите: „претпријатијата за вработување на инвалиди“.

Член 4

Во членовите 3 ставовите 1 и 2, 6, 8 став 2 зборовите: „основните организации на здружениот труд“ се заменуваат со зборот: „претпријатијата“.

Член 5

Во членовите 5 и 6 бројот „1989“ се заменува со бројот „1990“.

Член 6

Во член 9-а зборовите: „организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници и другите корисници на општествени средства“ се заменуваат со зборот: „обврзниците“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

841.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декември 1989 година.

Бр. 08-4525/1

27 декември 1989 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89 и 43/89), во називот на Законот зборовите: „на организациите на здружениот труд“ се бришат.

Член 2

Во член 1 зборовите: „основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници“ се заменуваат со зборовите: „претпријатија и други правни лица кои вршат стопанска дејност (во натамошниот текст: правно лице)“.

Член 3

Во член 2 зборовите: „основната организација на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „правното лице“.

Член 4

Член 6 се менува и гласи:

„Обврзник на данокот од доход е правното лице кое врши стопанска дејност (во натамошниот текст: обврзник на данокот од доход)“.

Член 5

Во член 7 став 1 се менува и гласи:

„Обврзник на данокот од доход е и делот на правното лице кое врши стопанска дејност, а чие седиште се наоѓа во друга социјалистичка република или социјалистичка автономна покраина, за доходот што го остварува во делот на правното лице, кое трајно врши дејност на територијата на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 6

Во член 8, во одделните алинеи зборовите: „основната организација на здружениот труд“, се заменуваат со зборовите: „правното лице“.

Во алинеја 2 по зборот: „СИЦ“и“ се додаваат зборовите: „делот од“.

Алинеја 11 се брише.

Член 7

Член 10 се менува и гласи:

„Обврзниците на данокот од доход распоредени со Одлуката за единствена класификација на дејностите плаќаат данок од доход по стапка од 2,30% освен обврзниците што данокот го плаќаат по следниве стапки, и тоа:

— по стапка од 8,6% — обврзниците од областа — 01 — Индустријата и рударството, групата 01309 — Производство на други прехранбени производи, од областа 07 — Трговија, подгрупите 070222 — Сува кожа, волна и слично; 070225 — Хемиски производи, бои и лакови; 070229 — Тутун и други непрехранбени производи; 07024 — Трговија на големо со нафта и нафтени деривати и гранката 0703 — Надворешна трговија; од областа 11 — Финансиоки, технички и деловни услуги, гранките: 1101 — Банкарство, 1102 — осигурување на имоти и лица;

— по стапка од 5,4% — обврзниците од областа 07 — Трговија; гранката 0702 — Трговија на големо, освен групата 07021 — Трговија на големо со прехранбени производи и подгрупите: 070222 — Сува кожа, волна и слично, 070225 — Хемиски производи, бои и лакови, 070227 — Лекови и санитарски материјал, 070229 — Тутун и други непрехранбени производи и групата 07024 — Трговија на големо со нафта и нафтени деривати;

— по стапка од 3,6% — обврзниците од областа 01 — Индустрија и рударство, гранката 0101 — Електростопанство (освен подгрупата 010102 — Производство на термоелектрична енергија);

— по стапка од 1,80% — обврзниците од областа 01 — Индустрија и рударство, гранките: 0125 — Производство на текстилни предива и ткаенини, 0126 — Производство на готови текстилни предива и ткаенини и 0128 — Производство на кожни обувки и галантерија и од областа 12 — Образование, наука, култура и информации подгрупата 120363 — Изнајмување и дистрибуција на филмови;

— по стапка од 1,77% — обврзниците од областа 11 — Финансиски, технички и деловни услуги, гранката 1104 — Проектирање и сродни технички услуги;

— по стапка од 0,67% — обврзниците од областа 01 — Индустрија и рударство и тоа гранките, групите и подгрупите: 01121 — Производство на стакло, 01142 — Производство на земјоделски машини, 011722 — Производство на радио и телевизиски приемници и електро-акустични апарати и уреди, 011723 — Производство на комуникациони апарати и уреди, 012002 — Производство на камен, чакал и песок, 01211 — Производство на вар и гипс, 01213 — Производство на тули и Керамиди, 012142 — Производство на префабрикување градежни елементи, 0122 — Производство на режана граѓа и плочи, 0123 — Производство на финални производи од дрво, 012691 — Производство на прекривачи за под; областите: 02 — Земјоделство и рибарство; 03 — Шумарство; 04 — Водостопанство; 05 — Градежништво; 06 — Сообраќај и врски, (освен гранките 0601 — Железнички сообраќај); од гранката 0701 — трговија на мало, само групата 07011 — Трговија на мало со прехранбени производи; 08 — Угостителство и туризам; 09 — Занаетчиство; 10 — Станбено-комунални дејности и уредување на населби и простори и гранката 1105 — Геолошки истражувања;

— по стапка од 0,60% — обврзниците од областа 01 — Индустрија и рударство од гранката 0101 — Електростопанство, подгрупата 010102 — Производство на термоелектрична енергија, гранките: 0102 — Производство на јаглен и 0601 — Железнички сообраќај;

— по стапка од 0,07% — обврзниците од областа 13 — Здравствена и социјална заштита подгрупата 13016 — Аптеки“.

Член 8

Член 11-а се менува и гласи:

„Извршниот совет на Собранието на СР Македонија може одделни обврзници на данокот од доход кои ќе се најдат во исклучителни економски тешкотии да ги ослободи, односно да им го намали или да им го одложи плаќањето на обврските утврдени со овој закон“.

Член 9

Член 12 се менува и гласи:

„На обврзникот на данокот од доход од електростопанството му се отстапува соодветен дел од данокот од доход пресметан по стапка од 1,9%, а на обврзниците на данокот од доход од водостопанството и ПТТ сообраќајот по стапка од 0,07%, со намена за развој на Материјалната основа на трудот“.

Член 10

Член 14 се менува и гласи:

„Од плаќање данок од доход се ослободуваат претпријатијата за зработување на инвалиди; дисперзираните капацитети во првите три години по активирањето и рудниците со јамски коп“.

Член 11

Во член 17 став 4 зборовите: „основни организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници“ се заменуваат со зборовите: „правни лица“.

Член 12

Во член 21 став 1 зборот: „петкратен“ се заменува со зборот: „десеткратен“, а бројот „20.000“ се заменува со бројот „1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 25.000.000“.

Член 13

Во член 22 став 1 зборовите: „10.000 до 40.000“ се заменуваат со зборовите: „1.500.000 до 450.000.000“.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 4.000“ се заменуваат со зборовите: „300.000 до 25.000.000“.

Член 14

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјодел-

ството („Службен весник на СРМ“ број 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85, 44/85, 13/86, 11/87, 26/89 и 36/89), и Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на штедењето, супституцијата и рационалното користење на сите видови на енергија („Службен весник на СРМ“ број 7/88, 29/89 и 36/89).

Член 15

Одредбите на овој закон се применуваат и на годишната пресметка за 1989 година.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

842.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита од елементарни непогоди, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седниците на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1989 година.

Бр. 08-4520/1

27 декември 1989 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнег Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Член 1

Во Законот за заштита од елементарни непогоди („Службен весник на СРМ“ број 39/77) во член 70 став 1 зборовите: „10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „5.000.000 до 15.000.000“.

Во став 2 зборовите: „до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.500.000 до 2.000.000“.

Член 2

Во член 71 став 1 зборовите: „5.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „3.000.000 до 12.000.000“.

Во став 2 зборовите: „до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000.000 до 1.500.000“.

Член 3

Во член 72 зборовите: „1.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „1.200.000 до 2.200.000“, а зборот „граѓанин“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 4

Во член 73 зборовите: „200 до 2.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 до 1.500.000“, а зборот „граѓанин“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

843.

Врз основа на член 445 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ДА СЕ ПРИСТАПИ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се дава согласност на Предлогот да се пристапи кон измена на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што го поднесе Сојузниот извршен совет.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4511/1
27 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

844.

Врз основа на Амандманот LV на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ XXIV ДО LIV НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Уставниот закон за изменување на Уставниот закон за спроведување на Амандманите XXIV до LIV на Уставот на Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 декември 1989 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4510/1
27 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

УСТАВЕН ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ XXIV ДО LIV НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Уставниот закон за спроведување на Амандманите XXIV до LIV на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 16/89), член 2 се брише.

Член 2

Во член 11 зборовите: „до 30 септември 1989 година“, се заменуваат со зборовите: „до 31 јули 1990 година“.

Член 3

Во член 12 точката 2 се брише.

Член 4

Во член 13 зборовите: „до 31 март 1990 година“, се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1990 година“.

Член 5

Во член 15 став 1 зборовите: „до 31 декември 1989 година“, се заменуваат со зборовите: „до 31 март 1990 година“.

Член 6

Овој закон влегува во сила кога ќе го прогласи Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

845.

Врз основа на член 117 став 2 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 27 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1990 ГОДИНА

Се потврдува Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во Социјалистичка Република Македонија за 1990 година, што ја донесе Републичката самоуправна интересна заедница за патишта на седницата одржана на 18 декември 1989 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4517/1
27 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

846.

Врз основа на член 12-а од Законот за судските такси („Службен весник на СРМ“ број 29/86 и 24/88) и член 56 став 2 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 10/88, 20/88, 28/88 и 31/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1989 година, донесе

П Р О Г Р А М А

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА, ДОГРАДБАТА, ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ И КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1990 ДО 1992 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат работите што се однесуваат на изградбата, доградбата, тековното одржување на објектите и опремувањето на правосудните органи и казнено-поправните установи во пе-

риодот од 1990 до 1992 година, роковите за нивното извршување, вкупните средства потребни за извршување на Програмата во целина, висината на средствата потребни за извршување на Програмата во секоја година, органите надлежни за извршување на работите и мерките за извршување на Програмата.

II

Според оваа програма се финансира извршувањето на следните работи:

а) Изградба на нови објекти:

— изградба на правосудна зграда во Скопје за работа на републичките правосудни органи и на Општинскиот суд Скопје II — Скопје, во вкупна површина од 10.000 м² од кои 5.000 м² за Општинскиот суд Скопје II — Скопје, со започнување на работите во 1990 година;

б) Завршување на порано започнати објекти:

— доградба на кат на правосудната зграда во Штип, со површина од 300 м² во 1992 година;

— продолжување на порано започнатите работи на дел од правосудната зграда во Кавадарци за приспособување за работа, со површина од 1.500 м² во 1990—1991 година;

— продолжување на изградбата на правосудната зграда во Неготино во 1990 година.

в) Тековно инвестиционо одржување и поправка на објекти:

— реконструкција на покривот и санација на правосудната зграда во Гостивар во 1990 година;

— реконструкција на покривот и санација на правосудната зграда во Кочани во 1990 година;

— реконструкција на покривот и санација на правосудната зграда во Струмица во 1990 година.

г) Осовременување и модернизација на работата:

— набавка на 250 машини за пишување, фотокопирни апарати, диктафони и други технички помагала и 6 возила за вкупно 134 органи во 1990—1992 година;

— осовременување и модернизација на работата и примена на нови технички средства во 1990—1992 година;

— други тековни потреби во 1990—1992 година.

III

Средствата за извршување на работите утврдени со оваа програма се обезбедуваат во Буџетот на Републиката, со издвојување на дел од приходите од остварувањето на судските такси.

Републиката го обезбедува целокупниот износ на средства за објектите и опремувањето на органите што се финансираат со Буџетот на Републиката.

Републиката обезбедува учество со половина од износот на средствата за изградба на објектите и опремувањето на органите што се финансираат од буџетите на општините.

IV

За извршувањето на Програмата во Буџетот на Републиката се обезбедуваат вкупно средства во износ од 109.000.000.000 динари од кои:

— за објектите и опремувањето на републичките и окружните правосудни органи и казнено-поправните установи средства во износ од 63.820.000.000 динари;

— на име учество на Републиката од 50% на потребните средства за објектите и опремувањето на општинските правосудни органи и казнено-поправните установи средства во износ од 45.180.000.000 динари.

V

Средствата од точка IV на оваа програма се обезбедуваат со динамика по години и тоа:

1990 година	33.000.000.000 динари
1991 година	68.000.000.000 динари
1992 година	8.000.000.000 динари

VI

Определените износи на средства годишно се ревалоризираат зависно од индексот на цените на градежните работи, а за опремата во зависност од индексот на цените на индустриските производи.

Обезбедените средства наменски се пренесуваат на посебна сметка, според динамиката на извршувањето на работите во тековната година.

Нереализираните средства во тековната година се пренесуваат во наредната година.

VII

За извршување на програмата Извршниот совет го известува Собранието на СР Македонија најмалку еднаш годишно.

VIII

За извршување на оваа програма се грижи Републичкиот секретаријат за правосудство и управа.

IX

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-4518/1

27 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнег Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с. р.

847.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ а во врска со член 1 и 2 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 28 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Од натамошно издржување на изречената казна затвор целосно се ослободува осуденото лице:

1. Јанковски Ѓорѓи Јане од Скопје.

II

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови за 1 година на осуденото лице.

1. Златанов Ефтим Милан од с. Винаца, во траење од 3 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови за 2 години на осуденото лице:

1. Кебакоски Божин Златко од Прилеп, во траење од 2 месеца,

2. Бафтијари Асан Касум од Тетово, во траење од 4 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од извршувањето на изречената казна затвор осудените лица:

1. Николоска Томе Соња од Битола, во траење од 3 месеци,

2. Петрова Тоде Вера од Битола, во траење од 3 месеци.

3. Стаматов Анасти Сотир од Битола, во траење од 3 месеци.

V

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-1515

28 декември 1989 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

848.

Врз основа на член 2 и 7 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 8/77) и член 102 од Кривичниот закон на СФРЈ и критериумите за групно помилување на осудени лица, Претседателството на СР Македонија, на седницата одржана на 28 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА
ПО ПОВОД НОВАТА 1990 ГОДИНА

I

Целосно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Балтовски Јован Атанас,
2. Богатинов Санде Спасе,
3. Гарески Борис Љубе,
4. Грујоски Стојан Сребре,
5. Блажевски Илија Трајко,
6. Павлов Симон Киро,
7. Пејчиновски Глигорие Милутин,
8. Глигоров Боне Владимир,
9. Гоцевски Борис Миле,
10. Османи Шериф Насер,
11. Османи Шериф Ибраими,
12. Ѓорѓиев Стојан Стојчо,
13. Идризи Сулејман Џеват,
14. Николовски Божидар Лазе,
15. Сопа Рамиз Ибраим,
16. Фазлиов Мемет Муртезан,
17. Жувиќ Шиме Желько,
18. Јанковски Мирко Бранимир,
19. Филиповски Димитар Никола,
20. Богатинов Тодор Раде,
21. Вучкова Петар Марија,
22. Наков Павле Зоран,
23. Симонова Александар Ангелина,
24. Голубовски Павле Зоран,
25. Андонов Костадин Лазар,
26. Јанковски Васил Коле,
27. Митев Велин Панте,
28. Остоиќ Михајло Бранко,
29. Стефановски Душан Ацо,
30. Тенчев Димитар Јордан,
31. Амет Ајвас Куртиш,
32. Јанев Тодор Живко,
33. Јанкулоски Христо Петре,
34. Јовевски Спасе Ристо,
35. Камвери Камбер Ислам,
36. Колев Милан Благо,
37. Божиновски Цветко Тодор,
38. Милчев Томе Јосиф,
39. Бојовски Иљо Живко,
40. Ѓорѓиев Митко Санде,
41. Димитриевиќ Драги Благоја,
42. Димовски Крсте Бошко,
43. Петров Димче Михајло,
44. Стојановски Сандре Миливој,
45. Тодески Петар Никола,
46. Христовски Ставре Томислав,
47. Чаушки Бранко Ѓорѓи,
48. Џикоски Василе Томислав,
49. Николовски Вандо Џанко.

II

Делумно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Асани Асан Ремзи, од 20 (дваесет) години на 18 (осумнаесет) години и 6 (шест) месеци,
2. Адемов Идрис Салија, од 8 (осум) години на 7 (седум) години и 3 (три) месеци,
3. Асановски Ариф Ибраим, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
4. Веселовски Бари Решат, од 8 (осум) на 7 (седум) години,
5. Димитровска Михаил Стојанка од 6 (шест) на 5 (пет) години,
6. Ѓорѓиевски Стево Мирче од 10 (десет) на 9 (девет) години,
7. Иванов Мијалче Боро од 19 (деветнаесет) на 18 (осумнаесет) години,
8. Идриз Нијази Али, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
9. Маликовски Ракип Малиќ од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години,
10. Манџо Рамо Смаил од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години,
11. Матевски Фране Сребре од 9 (девет) години на 8 (осум) години и 3 (три) месеци,
12. Мемеди Вели Кенан од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
13. Милановски Благоја Раде од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години,
14. Милорадовиќ Каменче Родољуб, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
15. Митев Љубомир Иле од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 3 (три) месеци,
16. Муслиу Иса Даливер од 20 (дваесет) на 19 (деветнаесет) години,
17. Мустафа Сатки Абаз, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,
18. Мустафовски Мерцан Дурах, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
19. Мухтаровски Расим Исмаил од 9 (девет) на 8 (осум) години,
20. Павловиќ Трајче Љиљана од 10 (десет) на 9 (девет) години,
21. Петров Милан Санде, од 14 (четиринаесет) години на 13 (тринаесет) години и 3 (три) месеци,
22. Рамадани Сали Зејадин од 10 (десет) на 9 (девет) години,
23. Расим Нијази Идриз, од 6 (шест) години на 5 (пет) години,
24. Салиховски Садик Мустафа од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
25. Стефановски Милан Димко од 11 (единаесет) години на 10 (десет) години,
26. Тачи Јахи Џемаил од 11 (единаесет) на 10 (десет) години и 3 (три) месеци,
27. Тумбевски Анастас Божидар, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години,
28. Христов Стојан Никола од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,
29. Цветковски Петре Вељан од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) месеци,
30. Чулафи Селам Улаиј, од 8 (осум) на 7 (седум) години,
31. Џафери Исмаил Зулкуфли, од 9 (девет) на 8 (осум) години,
32. Авди Малиќ Камбер, од 4 (четири) години и 2 (два) месеца на 3 (три) години и 5 (пет) месеци,
33. Елмазов Амет Џевдет, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
34. Костадиновски Раде Пеце, од 7 (седум) години, 1 (еден) месец и 15 (петнаесет) дена на 6 (шест) години, 4 (четири) месеци и 15 (петнаесет) дена,
35. Ристов Блаже Лазо од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
36. Сефер Фета Локман од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) месеци,
37. Тимчевски Стојан Марјанчо од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години,
38. Хамити Баспри Мислим од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,
39. Имеровски Имер Лиман, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци,

40. Исмаили Шабан Канунбег од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
 41. Ангелески Блаже Милорад, од 17 (седумнаесет) месеци на 14 (четиринаесет) месеци,
 42. Јанев Коста Горѓи, од 10 (десет) години и 1 (еден) месец на 9 (девет) години и 4 (четири) месеци,
 43. Бајрами Абдулиецит Јашар, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
 44. Ѓорѓиев Ристо Васил од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
 45. Поцев Станимир Васил, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
 46. Савов Сотир Стојан од 9 (девет) на 8 (осум) години,
 47. Хоти Алим Реџо од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,
 48. Абазовски Трајко Зоран од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
 49. Абдулахи Зуди Махи од 7 (седум) години и 4 (четири) месеци на 6 (шест) години и 10 (десет) месеци,
 50. Адемов Рамадан Реџеп од 10 (десет) години и 8 (осум) месеци на 9 (девет) години и 11 (единаесет) месеци,
 51. Адемовски Џемаил Љутви од 5 (пет) години и 5 (пет) месеци на 4 (четири) години и 11 (единаесет) месеци,
 52. Алиов Демир Северџан од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
 53. Асановски Назми Исмет од 4 (четири) години и 7 (седум) месеци на 4 (четири) години и 1 (еден) месец,
 54. Блажевски Бошко Благоја од 10 (десет) на 7 (седум) месеци,
 55. Грозданов Ангел Мирчо од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
 56. Гроздановски Никола Зоран од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
 57. Динџов Јане Мице од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,
 58. Ибиши Ваит Мустафа од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
 59. Иванов Трпко Драгомир, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години,
 60. Имер Вејзат Џеват од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
 61. Камбер Максимир од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
 62. Комина Мазлам Челик од 2 (две) години и 3 (три) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) месеци,
 63. Мамудовски Галип Ибраим од 5 (пет) години и 1 (еден) месец на 4 (четири) години и 7 (седум) месеци,
 64. Мустафов Демир Зекимеран од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
 65. Нанчев Перо Митко од 8 (осум) години и 3 (три) месеци на 7 (седум) години и 3 (три) месеци,
 66. Николов Генчо Гоце од 5 (пет) години и 1 (еден) месец на 4 (четири) години и 4 (четири) месеци,
 67. Николовски Миле Зоран од 6 (шест) години на 5 (пет) години,
 68. Петковиќ Божидар Иван од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
 69. Пиловски Коле Степан од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
 70. Салихи Рамиз Ирфан од 10 (десет) години и 10 (десет) месеци на 9 (девет) години и 10 (десет) месеци,
 71. Спасовски Младен Славко, од 4 (четири) години и 5 (пет) месеци на 3 (три) години и 11 (единаесет) месеци,
 72. Стојановиќ Бошко Благоја, од 6 (шест) години и 1 (еден) месец на 5 (пет) години и 4 (четири) месеци,
 73. Џека Нафи Фадил од 10 (десет) години и 8 (осум) месеци на 9 (девет) години и 8 (осум) месеци,

74. Шериф Рифат Шаип од 3 (три) години и 10 (десет) месеци на 3 (три) години и 4 (четири) месеци,
 75. Асановски Амир Муарем од 8 (осум) години и 4 (четири) месеци на 7 (седум) години и 4 (четири) месеци,
 76. Османи Исмаил Назим од 8 (осум) години и 11 (единаесет) месеци на 7 (седум) години и 11 (единаесет) месеци,
 77. Богатинов Игнат Славко од 4 (четири) години и 10 (десет) месеци на 4 (четири) години и 1 (еден) месец,
 78. Велев Панде Слободан, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) месеци,
 79. Гашпаров Манојло Лазе, од 8 (осум) на 7 (седум) години,
 80. Даутовски Исмаил Фадил од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години,
 81. Зајковски Слободан Благоја, од 10 (десет) на 9 (девет) години,
 82. Здравковски Благоја Лазо, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
 83. Зибер Рамадан Беџет од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години,
 84. Јусуф Ибраим Неџмедин, од 6 (шест) на 5 (пет) години,
 85. Маринковиќ Јован Мирослав од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
 86. Мешков Драгољуб Јован од 13 (тринаесет) години и 5 (пет) месеци на 12 (дванаесет) години и 5 (пет) месеци,
 87. Митев Томе Димитар од 8 (осум) на 7 (седум) години,
 88. Мишев Коле Диме од 3 (три) години на 2 (две) години и (шест) месеци,
 89. Новковски Павле Милан од 10 (десет) години и 6 (шест) месеци на 9 (девет) години и 9 (девет) месеци,
 90. Нуџија Шаип Ракиќ од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
 91. Панева Аспарух Верица од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,
 92. Пановски Богдан Љубе од 9 (девет) години и 3 (три) месеци на 8 (осум) години и 3 (три) месеци,
 93. Петков Станко Роте, од 7 (седум) на 6 (шест) години,
 94. Петрушев Спасе Ангел од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години,
 95. Радулова Фоти Лилјана, од 7 (седум) години и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 9 (девет) месеци,
 96. Ристиќ Глигур Бранка, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,
 97. Салиевиќ Фаик Рамадан, од 9 (девет) на 8 (осум) години,
 98. Станковиќ Душан Драган, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
 99. Божиновски Трајко Блаже од 3 (три) години и 2 (два) месеца на 2 (две) години и 5 (пет) месеци,
 100. Зенделовски Зендел Самедин од 2 (две) години и 11 (единаесет) месеци на 2 (две) години и 5 (пет) месеци,
 101. Лозаноски Благоја Пеце од 10 (десет) години на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци,
 102. Манасиевиќ Александар Боре од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години,
 103. Трајчевски Борис Горан, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
 104. Шакири Ајет Фадил, од 1 (една) година и 10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) месеци,
 105. Божиновски Нове Благоја, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,

106. Јовановски Милан Саво, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
107. Сејди Аки Иса, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
108. Сефедин Мицаит Алиу, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
109. Томова Петре Трајанка, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
110. Ристовски Милан Благој, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
111. Живковиќ Богдан Слободан, од 6 (шест) на 5 (пет) години,
112. Кесиќ Стеван Урош, од 7 (седум) на 6 (шест) години,
113. Шерифи Исаил Мухамед, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,
114. Александров Серафим Ѓорѓи, од 2 (две) години и 2 (два) месеца на 1 (една) година и 5 (пет) месеци,
115. Беќири Џемаил Мухамед од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
116. Богдановски Наум Димко од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
117. Георгиевски Петар Стојан, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,
118. Дојчиновски Крумислав Валентино, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
119. Елмазовски Бејко Авнија, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
120. Зуберовски Фаџил Сатки, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
121. Ивановски Тоде Ѓоко, од 4 (четири) години и 10 (десет) месеци на 4 (четири) години и 4 (четири) месеци,
122. Јанев Иван Јован, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
123. Јовановски Мите Глигор, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) месеци,
124. Јованов Славе Сребрен, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
125. Ковачовски Васил Марин, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
126. Костенчев Атанас Стево, од 9 (девет) на 6 (шест) месеци,
127. Мечев Ѓорѓи Сашо, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
128. Момировски Манасије Мире од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
129. Нацев Наќо Илија од 4 (четири) години и 11 (единаесет) месеци на 4 (четири) години и 2 (два) месеца,
130. Несими Илјаз Решат од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
131. Потева Ѓорѓи Ана од 8 (осум) години и 5 (пет) месеци на 7 (седум) години и 5 (пет) месеци,
132. Простриженовски Милан Љупчо, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци,
133. Рајковски Ѓорѓи Зоран од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) месеци,
134. Ристовски Велко Јовица, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
135. Ристовски Никола Ѓорѓи, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
136. Стоилков Божић Милорад, од 2 (две) години на 1 (една) година и 3 (три) месеци,
137. Татаревски Феко Музафер од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
138. Терзиќи Муарем Рустем, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
139. Трајков Ѓеле Здраве, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
140. Челиковиќ Димче Јовица од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
141. Џафери Сафет Вилсон од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-1497

28 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

849.

Врз основа на член 60, став 3 од Законот за игрите на среќа и забавните игри на автомати („Службен весник на СРМ“, бр. 17/87, 26/87, 51/88 и 36/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ ВО 1989 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за распоредување на средства од игрите на среќа и од забавните игри на автомати во 1989 година („Службен весник на СРМ“, бр. 24/89), членот 2 се менува и гласи:

„Средствата од член 1 на оваа одлука се распоредуваат на:

1. Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита:
 - за финансирање на социјалната заштита 880.000.000 дин.
2. Републичката конференција на социјално-хуманитарните организации:
 - за финансирање на програмите на социјално-хуманитарните организации 550.000.000 дин.
3. Црвен крст на Македонија:
 - за финансирање на програмата на Црвениот крст на Македонија 440.000.000 дин.
4. Републичката самоуправна интересна заедница за физичка култура:
 - за финансирање на врвното спортско творештво и за масовна физичка култура 570.000.000 дин
5. Сојузот на организациите за техничка култура — Народна техника на Македонија:
 - за финансирање на програмата на техничката култура 530.000.000 дин
6. Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија:
 - за финансирање на научно-истражувачки работни акции и воспитно-рекреативните активности на младите 330.000.000 дин.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2786/1

28 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р

850.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/88), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88 и 18/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица во износ од 190.640.000.000 динари на следниве општини:

— Битола	16.500.000.000 динари
— Винаца	1.600.000.000 динари
— Дебар	1.770.000.000 динари
— Кичево	7.800.000.000 динари
— Кратово	3.200.000.000 динари
— Кочани	4.000.000.000 динари
— Крушево	3.930.000.000 динари
— Охрид	11.390.000.000 динари
— Радовиш	6.000.000.000 динари
— Ресен	6.160.000.000 динари
— Струга	10.000.000.000 динари
— Титов Велес	10.140.000.000 динари
— Демир Хисар	1.800.000.000 динари
— Град Скопје	74.170.000.000 динари
— Македонски Брод	2.250.000.000 динари
— Прилеп	15.000.000.000 динари
— Струмица	10.000.000.000 динари
— Кавадарци	4.930.000.000 динари

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука на општините им се даваат со рок на враќање до 31 март 1990 година.

3. За користењето и враќањето на средствата под точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу општините и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2809/1
28 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р

851.

Врз основа на член 84, став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), а во врска со член 132, став 4 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 66/85 и 71/86), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА****Член 1**

Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините за 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 9/89), во член 1, став 1, точка 1, износот „56.525.500.000“ се заменува со износот „56.325.500.000“ и во точка 2 износот „3.192.300.000“ се заменува со износот „3.392.300.000“.

Член 2

Во член 2 се вршат следниве измени и тоа:
— во точка 3 износот „688.000.000 — стоковни плаќања“, се заменува со износот „488.000.000“, износот „625.000.000 — нестоковни плаќања“ се заменува со износот „825.000.000“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2749/1
28 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

852.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1989 ГОДИНА****Член 1**

Во Републичкиот буџет за 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/88, 28/89 и 39/89) се вршат следниве измени на распоредот на средствата за посебни намени и тоа:

1. Во Раздел 30 — Републичкиот завод за статистика, позиција 275, konto 401 — Материјални трошоци износот „320.000.000“ се заменува со износот „353.797.000“; позиција 279, konto 418 — Трошоци за анкетни истражувања, износот „140.000.000“ се заменува со износот „143.898.000“; позиција 281, konto 418 — Трошоци за одржување на работни простории на подрачните заводи, изводи, износот „39.600.000“ се заменува со износот „33.595.000“; позиција 282 konto 418 — Одржување на електронскиот центар и клима уредите, износот „93.500.000“ се заменува со износот „64.707.000“; позиција 283, konto 418 — Програма за статистички истражувања од интерес на Републиката износот „21.800.000“ се заменува со износот „18.902.000“; позиција 284 konto 418 — Попис на вработените во општествениот сектор, износот „19.680.000“ се заменува со износот „6.444.000“ и позиција 285, konto 418 — Подготовки за попис на населението, домаќинствата и станавите износот „37.400.000“ се заменува со износот „50.637.000“.

2. Во Раздел 65 — Други обврски на Републиката позиција 583, konto 433 — учество во Фондот на солидарноста со неврзаните земји и земјите во развој, износот „3.100.000“ се заменува со износот „3.950.000.000“; позиција 584, konto 433 — Учество на Републиката во Фондот за технолошки развој на СФРЈ, износот „3.700.000.000“ се заменува со износот „4.316.000.000“; позиција 590-б, konto 433 — Курсни разлики по депонирани штедни влогови, износот „12.100.000.000“ се заменува со износот „12.467.000.000“ и позиција 590-г, konto 433 — Програма за развој на земјоделството, износот „12.000.000.000“ се заменува со износот „10.167.000.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2799/1
28 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

853.

Врз основа на член 2 од Законот за пренесување на паричните средства на општествено-политичките заедници во депозит кај Деловните банки („Службен весник на СРМ“ бр. 46/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БАНКА И УСЛОВИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА ВО ДЕПОЗИТ КАЈ ТАА БАНКА****Член 1**

Паричните средства на Републиката со состојба на 31 декември 1989 година, Народната банка на Македонија ги пренесува во депозит кај Стопанска банка — Здружена банка во Скопје.

Под парични средства на Републиката се подразбираат средствата на Републичкиот буџет и сите средства на републичките органи на управата, на организациите и на фондовите на Републиката, освен средствата на сметките на работните заедници во тие органи, организации и фондови.

Член 2

Пласираните средства на Републиката за кредитирање на намените утврдени со досегашните одлуки на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, се пренесуваат како побарувања на банката од член 1 на оваа одлука.

Член 3

За состојбата и користењето на средствата на Републиката, Банката од член 1 на оваа одлука ќе му поднесува тримесечен извештај на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-2783/1

28 декември 1989 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р

854.

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 45/86), а во врска со член 4 став 2 од Правилникот за начинот и роковите за усогласување на месечните парични примања на корисниците на права според Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди („Службен весник на СРМ“, бр. 25/88), претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика, донесува

НА РЕ Д Б А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ОСНОВИЦИТЕ ОД КОИ СЕ ОПРЕДЕЛУВААТ МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО 1989 ГОДИНА**

1. Основиците од кои се определува инвалидскиот додаток, надоместокот за помош и нега од друго лице и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација во износ од 126.100 дин. и 106.180 динари, утврдени со Наредбата за утврдување на конечниот износ на основиците од кои се определуваат месечните парични износи на корисниците на права според Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди во 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 15/89), од 1 јануари 1989 година се зголемуваат за 634,5% и изнесуваат:

— основицата од која се определува инвалидскиот додаток за корисниците

кои немаат приходи, надоместокот за помош и нега од друго лице и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација 926.200
— основицата од која се определува инвалидскиот додаток за корисниците кои имаат приходи 779.900

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 08-1082/2

28 декември 1989 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за труд,
здравство и социјална политика,
д-р Јанко Обочки, с. р.

855.

Врз основа на член 53-б од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87 и 24/88), републичкиот секретар за правосудство и управа донесува

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ВО КРИВИЧНАТА И ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА И ПОСТАПКАТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ****Член 1**

Во Правилникот за надоместокот на трошоците во кривичната и процесната постапка и постапката за стопанските престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 11/88 и 27/89; во членот 24 во точката 1 бројот „20.000“ се заменува со бројот „100.000“, во точката 2 бројот „26.000“ се заменува со бројот „120.000“, во точката 3 бројот „30.000“ се заменува со бројот „150.000“ и во точката 4 бројот „17.000“ се заменува со бројот „80.000“ динари.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-2192

декември 1989 година

Скопје

Републички секретар за правосудство
и управа,
Михајло Маневски, с. р.

856.

Врз основа на член 37 од Законот за општествените совети и за републичките општествени совети („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80), и член 45 од Деловникот за работа на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика, Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика, на седницата одржана на 21 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА**

1. За претседател на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика, со мандат од една година, се избира д-р Златка Поповска, професор на Економскиот факултет во Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-1041/2

27 декември 1989 година

Скопје

Претседател на Советот,
д-р Софија Тодорова, с. р.

857.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА ПРИРАЧНИК ХУМАНИЗАЦИЈА НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ПОЛОВИТЕ — I И II

1. Се одобрува употребата на прирачникот Хуманизација на односите меѓу половите — I и II:

1. Бебешки приказни за I и II одделение.

2. Растеме и се развиваме за III и IV одделение од д-р Олга Мурцева Шкарик и Јелица Маказлиева во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1989 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-174/1

8 декември 1989 година

Скопје

Го заменува претседателот на Републички педагошки совет,
д-р Симеон Гелевски, с. р.

858.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ИСТОРИЈА ЗА II ГОДИНА НА КУЛТУРОЛОШКО-ПРОСВЕТНАТА СТРУКА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Историја за II година на културолошко-просветната струка од Наум Димовски, Благој Чукарски, Светозар Наумовски и Љубе Трајковски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-175/1

8 декември 1989 година

Скопје

Го заменува претседателот на Републички педагошки совет,
д-р Симеон Гелевски, с. р.

859.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ МАРКСИЗМ И САМОУПРАВУВАЊЕ ЗА II ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Марксизм и самоуправување за II година на насоченото средно образование од Стојан Јордановски и Божидар Анчевски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-176/1

8 декември 1989 година

Скопје

Го заменува претседателот на Републички педагошки совет,
д-р Симеон Гелевски, с. р.

860.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ СЛАТКАРСТВО СО ПРАКТИЧНА НАСТАВА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Слаткарство со практична настава од Фидан Трпчевски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-177/1

8 декември 1989 година

Скопје

Го заменува претседателот на Републички педагошки совет,
д-р Симеон Гелевски, с. р.

861.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА II ГОДИНА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Збирка задачи по математика за II година на средното образование од Илија Јанев и Александар Самарциски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-178/1
8 декември 1989 година
Скопје

Го заменува претседателот на
Републички педагошки совет,
д-р Симеон Гелевски, с. р.

862.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ПРИРАЧНИК ЗА АРМИРАЊЕ

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Прирачник за армирање за средните технички училишта од архитектонско-градежната струка од Ставре Терзиоски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-179/1
8 декември 1989 година
Скопје

Го заменува претседателот на
Републички педагошки совет,
д-р Симеон Гелевски, с. р.

863

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА ЗА I ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Основи на електротехниката за I година од Љубен Јанев и Лидија Ололоска — Гагоска, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-180/1
8 декември 1989 година
Скопје

Го заменува претседателот на
Републички педагошки совет,
д-р Симеон Гелевски, с. р.

864.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА МЕТАЛСТВОТО СО ВЕЖБИ — I ЗА I ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Основи на металството со вежби — I за I година од дипл. инж. Апостол Горески и дипл. инж. Владимир Димитриоски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-181/1
8 декември 1989 година
Скопје

Го заменува претседателот на
Републички педагошки совет,
д-р Симеон Гелевски, с. р.

865.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СООБРАЌАЈНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА III ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Економика и организација на сообраќајните претпријатија за III година од д-р Бора Ристик, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-182/1
8 декември 1989 година
Скопје

Го заменува претседателот на
Републички педагошки совет,
д-р Симеон Гелевски, с. р.

866.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА IV ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Основи на патишта и улици за IV година на сообраќајната струка од Љупчо Постолов, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-183/1

8 декември 1989 година

Скопје

Го заменува претседателот на Републички педагошки совет,
д-р Симеон Гелевски, с. р.

867.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОПШТА ГЕОЛОГИЈА ЗА II ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Општа геологија за II година од дипл. инж. Милан Јанковиќ, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-184/1

8 декември 1989 година

Скопје

Го заменува претседателот на Републички педагошки совет,
д-р Симеон Гелевски, с. р.

868.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Републичкиот педагошки совет на IX-та седница, одржана на 8 декември 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ БОЛЕСТИ НА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Болести на домашните животни за III година на ветеринарната струка, во издание на Издавачката работна организација „Наша книга“ — Скопје 1989 година.

2. Решението да се достави до ИРО „Наша книга“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-185/1

8 декември 1989 година

Скопје

Го заменува претседателот на Републички педагошки совет,
д-р Симеон Гелевски, с. р.

869.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 ноември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА точка 2 од Одлуката за изменување и дополнување на член 88 од Статутот на Земјоделската задруга „Единство“ во с. Волковија, општина Тетово, донесена од Собранието на задругите на 8 ноември 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената задруга на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 92/89 од 20 септември 1989 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точка 2 од одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност односно спротивност со Уставот и законот.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената одлука се вршат измени во член 88 од Статутот на означената задруга, при што со точка 2 алинеја 1 од изменетиот член 88 од Статутот на задругата, за именување на директор на задругата, се предвидени и условите кандидатот да има ниже образование од работно искуство од 6 години во земјоделството и стопанството.

Според член 215 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 7 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83) задолжително е основно образование во траење од најмалку 8 години. Исто така, Судот утврди дека во означениот закон нижето образование не е предвидено како степен на образование што се стекнува во воспитно-образовните организации.

Со оглед на тоа што во оспорената одлука е предвидено за извршување на работните задачи директор кандидатот да има завршено ниже образование, што според означената уставна и законска одредба не е предвидено како степен на образование во системот на образованието, Судот утврди дека алинејата 1 од точката 2 од изменетиот член 88 од Статутот не е во согласност односно е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

5. На седницата Судот, исто така, утврди дека во точка 2 алинеја 2 од изменетиот член 88 од Статутот е предвидено за именување на директор на задругата кандидатот да има и 4 години работно искуство во раководење.

Според мислењето на Судот од членовите 5 и 7 од Законот за работните односи произлегува дека е самоуправно право на работниците во основната организација како посебен услов за вршење на определени работи и работни задачи да го предвидат и работното искуство, во зависност од потребите на процесот на трудот, условите за работа, степенот на сложеноста на работите и работните задачи, како и во зависност од одговорноста што се бара за нивно извршување, но притоа се должни да ги почитуваат постојните уставни начела и одредби. Притоа, Судот смета дека со утврдување на условот работно искуство на раководни задачи како посебен услов за именување раководен орган, се попречува можноста за именување на граѓани кои немаат такво искуство, па утврди дека алинеја 2 на точка 2 од изменетиот член од Статутот не е во согласност со уставното начело на достапноста на секое работно место и функција предвидено во член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија.

6. На седницата Судот утврди дека во точка 2 алинеја 3 од изменетиот член 88 од Статутот за именување на директор на задругата е предвидено кандидатот да има морално-политичка подобност.

Во Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија е утврдено дека неприкосновената основа на положбата на човекот ја сочинува, меѓу другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето, а во член 210 став 3 од Уставот е утврдено дека на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството, а во член 251 став 2 од Уставот на СР Македонија, е предвидено дека само со закон се определува во кои случаи и под кои услови користењето на слободите спротивно на Уставот повлекува ограничување или забрана на нивно користење. Врз основа на означените уставни одредби Судот смета дека само со закон, а не и со самоуправен општ акт може да се определи во кои

случаи и под кои услови користењето на слободите и правата повлекува ограничување или забрана на нивно користење.

Со оглед на тоа што во точката 2 алинеја 3 од изменетиот член 88 од Статутот, како услов за именување директор е предвидено морално-политичка подобност на кандидатот, Судот утврди дека таа не е во согласност односно е во спротивност со означените уставни одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 92/89

15 ноември 1989 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

870.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 16 став 1 точка 2, членовите 48, 49 и член 50 став 3 од Правилникот за критериумите и мерилата за решавање на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружениот труд — Работна заедница во состав на Работната организација за превоз на патници и стока, шпедиција, промет и туризам во земјата и странство „Исток-Транс“ во Штип, донесен со референдум на 17 јуни 1988 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената организација на здружениот труд на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 149/89, од 6 септември 1989 година, поведе постапка за оценување уставноста и законноста на член 16 став 1 точка 2, членовите 48 и 49 и член 50 став 3 од Правилникот означен во точката 1 од ова решение, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот на СР Македонија и за спротивноста со Законот за станбените односи.

4. На седницата Судот утврди дека во член 16 став 1 точка 2 од Правилникот е предвидено работникот или членовите на семејното домаќинство кои пред или во текот на постапката ќе отстапат стан во општествена сопственост, па по тој основ ќе останат без стан да добиваат 78 бода.

Согласно член 42 став 2 и член 43 став 1 од Законот за станбените односи — пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 48/88) самоуправно право е на работниците да ги утврдат основите и мерилата за доделување станови на користење.

Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот неприкосновената основа на по-

ложбата на човекот, покрај другото, ја сочинуваат еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законноста.

Со оглед на тоа што во член 16 став 1 точка 2 од Правилникот е предвидено по основот отстапување на стан на работникот да му се доделуваат определен број бодови, Судот смета дека таквиот работник е ставен во поповолна положба од работникот кој немал можност да отстапи стан, поради што утврди дека тој не е во согласност со означеното уставно начело и е во спротивност со означените законски одредби.

5. Судот, исто така утврди дека во член 48 од Правилникот е предвидено од делот од вкупните средства за решавање на станбените потреби на работниците што се издвојуваат во согласност со овој Правилник да се решаваат станбените потреби на дефицитарни кадри во работната заедница. Според член 49 став 2 како дефицитарни стручни кадри се предвидени работниците кои со успешноста ќе ги вршат дефицитарните занимања и раководните работи и работни задачи. Во член 50 став 3 од Правилникот е предвидено доделувањето на становите на дефицитарни стручни кадри да се врши според основите и мерилата кои се утврдени за решавање на станбените потреби на другите работници.

Судот смета дека самоуправно право е на работниците да ги утврдуваат основите и мерилата за утврдување редот на првенство за доделување станови и станбени кредити согласно членот 42 став 1 и член 43 став 1 од Законот за станбените односи, па во тие рамки да ги уредат и прашањата за доделување станови на работниците со дефицитарни занимања и на работниците кои се од значење за организацијата. Притоа, заради остварување на уставните начела за распределба според трудот и резултатите од трудот, заемноста и солидарноста и начелото на еднаквоста тие се должни поблиску да ги определат тие кадри, да ја утврдат висината на средствата за таа намена и да предвидат посебни основи и мерила за утврдување редот на првенство за доделување на станови за оваа категорија работници.

Со оглед на тоа што во оспорените членови од Правилникот не се определени дефицитарните кадри, не е утврдена висината на средствата што ќе се издвојуваат за изградба на станови на овие кадри и што нема посебни основи и мерила за утврдување редот на првенство за доделување стан на овие кадри, Судот утврди дека тие не се во согласност односно се во спротивност со означените уставни начела и законските одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 149/89

15 ноември 1989 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

380.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), член 47, точка 5 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 10/87), Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и обра-

зование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 26 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА СПОРЕД ПОРАСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕРИОД ЈАнуАРИ — НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши усогласување на додатокот на деца со порастот на личниот доход за пе-

риод јануари — ноември 1989 година во однос на 1988 година.

На корисниците на додаток на деца како разлика за период јануари — ноември врз основа на усогласувањето ќе им се исплати:

Возраст на детето според степенот на школувањето	Цензусна група	
	I	II
— Деца од предучилишна и основно училишна возраст	970.000	775.000
— Деца во средно образование	1.290.000	970.000
— Деца редовни студенти во виши и високи школи	1.934.000	1.620.000

Член 2

Исплатата на разликата ќе им се изврши на сите деца кои биле корисници на додаток на деца во месец ноември 1989 година од страна на стручните служби на општинските самоуправни интересни заедници за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата без донесување на нови решенија.

Член 3

Оваа разлика ќе влезе во основицата за наредната година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1544/17
26 декември 1989 година
Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

381.

Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спогодба за изедначување на критериумите и висината на учеството во опремување на првородено дете и посебен додаток во СРМ, Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 26 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК СПОРЕД ПОРАСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ — НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши усогласување на посебниот додаток со порастот на личниот доход за период јануари — ноември 1989 година во однос на 1988 година.

На корисниците на посебниот додаток како разлика за период јануари — ноември, врз основа на усогласувањето, ќе им се исплати износот од 1.934.000 динари.

Член 2

Исплатата на разликата ќе се изврши на сите деца — кои биле корисници на посебниот додаток во месец ноември 1989 година од страна на стручните служби на општинските самоуправни интересни заедници за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, без донесување на посебни решенија.

Член 3

Оваа разлика ќе влезе во основицата за наредната година.

Член 4

Општинските самоуправни интересни заедници се должни да извршат усогласување на своите одлуки со оваа Одлука

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1544/19
26 декември 1989 година
Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

382.

Врз основа на член 47 од Статутот на Републиката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 26 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИКАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1990 ГОДИНА НА РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА „ФЕНИ“ — КАВАДАРЦИ

Член 1

Одлуката за ослободување од обврската за здружување на средства во Републиката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, за остварување на додаток на деца и основно образование за 1989 година донесена од Собранието на Републиката СИЗ под број: 11-75/5 од 26 јануари 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/89), продолжува да важи и во 1990 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објазувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година до 31 декември 1991 година.

Бр. 11-1544/22
26 декември 1989 година
Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

383.

Врз основа на член 47 од Статутот на Републиката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 10/87), Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 26 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА

Член 1

Со оваа одлука од 1 јануари 1990 година се става вон сила Правилникот за утврдување на условите и начинот на остварување на додатокот на деца („Службен весник на СРМ“ бр. 10/88) со измените и дополнувањата („Службен весник на СРМ“ број 48/88).

Член 2

Постапката по барањата за остварување на правото на додаток на деца која не е завршена со донесување на правосилно решение до 31 декември

1989 година, ќе се оконча според одредбите на Законот за општа управна постапка, Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 10/87) и Правилникот за утврдување на условите и начинот на остварување на додатокот на деца („Службен весник на СРМ“ бр. 10/88, со измените објавени во „Службен весник на СРМ“ број 48/88).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1544/11

26 декември 1989 година

Скопје

Претседател,

Павлина Василева, с. р.

384.

Врз основа на член 47 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и барањето за ослободување на придонес бр. 05-20/11, Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 26 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЗЗ „ПЕШНИЦА“ С. ЛОКВИЦА — БРОД МАКЕДОНСКИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ПЕРИОДОТ X, XI И XII МЕСЕЦ 1989 ГОДИНА

Член 1

Поради усложнетите услови на стопанисување и слабите финансиски резултати настанати во 1989 година ЗЗ „Пешница“ с. Локвица — Македонски Брод, се ослободува од плаќање придонес од личен доход по стапка од 0,60% за основно образование за сите исплати на личен доход за периодот X, XI и XII месец 1989 година.

Член 2

Службата на општественото книговодство на Македонија, Филијала Прилеп — Експозитура Македонски Брод, ќе ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1544/2

26 декември 1989 година

Скопје

Претседател,

Павлина Василева, с. р.

385.

Врз основа на член 47 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и барањето за ослободување на придонес бр. 05-20/11, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 26 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЗЗ „ПЕШНИЦА“ С. ЛОКВИЦА — МАКЕДОНСКИ БРОД ОД ОБВРСКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ПЕРИОД X, XI И XII МЕСЕЦ 1989 ГОДИНА

Член 1

Поради усложнетите услови на стопанисување и слабите финансиски резултати настанати во 1989 година, ЗЗ „Пешница“ с. Локвица — Македонски Брод, се ослободува од плаќање придонес од личен доход по стапка од 1,20% за општествена заштита на децата за сите исплати на личен доход што ќе бидат исплатени за месеците, X, XI и XII месец 1989 година.

Член 2

Службата на општественото книговодство на Македонија, Филијала Прилеп, Експозитура Македонски Брод, ќе ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1544/3

26 декември 1989 година

Скопје

Претседател,

Павлина Василева, с. р.

386.

Врз основа на член 47 од Статутот на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, и барањето за ослободување од придонес бр. 05-20/10 Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 26 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДРВНО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ „ЦРН БОР“ — ПРИЛЕП ООЗТ ФИНАЛНА И ПИЛАНСКА ОБРАБОТКА НА ДРВО — ПЕХЧЕВО ОД ОБВРСКА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ — ЈУНИ 1990 ГОДИНА

Член 1

Поради давање придонес во санирање на настанатата состојба со катастрофалниот пожар во Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп ООЗТ Финална и пиланска обработка на дрво — Пехчево, се ослободува од плаќање придонес од личен доход по стапка од 1,20% за општествена заштита на децата за сите исплати на личен доход што ќе бидат исплатени за период јануари — јуни 1990 година.

Член 2

Оваа одлука ќе ја спроведе СОК на Македонија, Филијала Кочани, Експозитура — Берово.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1544/4

26 декември 1989 година

Скопје

Претседател,

Павлина Василева, с. р.

387.

Врз основа на член 47 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и барањето за ослободување на придонес бр. 05-20/10, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на седницата одржана на 26 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДРВНО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ „ЦРН БОР“ — ПРИЛЕП ООЗТ ФИНАЛНА И ПИЛАНСКА ОБРАБОТКА НА ДРВО — ПЕХЧЕВО ОД ОБВРСКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ — ЈУНИ 1990 ГОДИНА

Член 1

Поради давање придонес во санирање на настанатата состојба со катастрофалниот пожар во дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп ООЗТ „Финална и пиланска обработка на дрво“ — Пехчево, се ослободува од плаќање придонес од личен доход по стапка од 0.60% за основно образование за сите исплати на личен доход што ќе бидат исплатени за период јануари — јуни 1990 година.

Член 2

Службата на општественото книговодство на Македонија, Филијала Кочани, Експозитура Берово, ќе ја спроведе оваа одлука

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1544/5
26 декември 1989 година
Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

СИЗ ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА

388.

Врз основа на член 31 од Самоуправната спогодба за здружување во СИЗ за енергетика на Македонија, а по спроведена јавна расправа, Собранието на СИЗ за енергетика на Македонија, на седницата одржана на 27 ноември 1989 година, донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Член 30 од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија („Службен весник на СРМ“ бр. 45/82, 15/85, 22/88 и 29/89), се менува и гласи:

„По исклучок од определбите утврдени со член 15-а од Тарифниот систем, основниот придонес за пресметковна моќ на потрошувачите од категоријата „домаќинство“ учествува во вкупната цена на електрична енергија 25%, а се пресметува на таков начин што вредноста на преземената активна енергија (КВТч) се зголемува за 33,33% кај секој потрошувач“.

Член 2

Овој тарифен систем влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 септември 1989 година.

ССИЗЕМ бр. 747/22/2
27 ноември 1989 година
Скопје

Претседател,
дипл. ел. инж. Влатко Гаврилов, с. р.

389.

Врз основа на член 11 од Законот за енергетика („Службен весник на СРМ“ бр. 41/87) и член 31 точка 8 од Самоуправната спогодба за здружување во Самоуправна интересна заедница за енергетика на Македонија, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 15 јуни 1989 година, донесе

О П Ш Т И У С Л О В И ЗА ИСПОРАКА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Член 1

Со овие општи услови за испорака на топлинска енергија поблиску се определуваат условите и начинот на испорака и меѓусебните права, обврски и одговорности на испорачателот и корисникот на топлинска енергија, а особено:

— условите за издавање согласност за приклучување на корисникот во енергетскиот систем или за зголемување на обемот на потрошувачката кај постојните корисници на топлинска енергија,

— условите, начинот и рокот на склучување на договорот за испорака на топлинска енергија, местото на предавањето и мерењето на топлинската енергија и обврските на испорачателот за континуирано снабдување (или во сезона на потрошувачка) на корисникот со договорениот квалитет енергија,

— начинот на пресметување и наплатување на испорачаната топлинска енергија и висина на договорената казна во случај на нередовна и неквалитетна енергија од страна на корисникот,

— условите, начинот на ограничување или прекин на испораката на топлинска енергија во случај на недостиг,

— условите и начинот на обештетување на корисниците на топлинска енергија во случај на намалена испорака или прекин,

— мерни уреди и мерење на топлинската енергија,

— начинот на пресметување на топлинската енергија која се користи без мерни уреди,

— случаи и услови на испорака на топлинска енергија врз основа на договор по пристапување,

— други прашања во врска со испораката на топлинската енергија.

Член 2

Производството, пренесувањето и дистрибуцијата на топлинска енергија до крајниот корисник сочинуваат единствен технолошки и економски систем на подрачјето на населено место или за дел од населеното место.

Производство на топлинска енергија е производство на топлина (пареа, топла и врела вода и слично) во топлани, термоелектрани — топлани и индустриски енергетски, како и производство и користење на геотермалната енергија и отпадна топлина.

Пренесување на топлинска енергија е пренесување на таа енергија од изворите до објектите за дистрибуција.

Дистрибуција на топлинска енергија е преземање, распределба и испорака на топлинската енергија за корисниците.

Член 3

Испорачатели на топлинска енергија се организациите на здружен труд на кои производството, преносот и дистрибуцијата на топлинска енергија им е основна дејност.

Член 4

Корисници на топлинска енергија, во смисла на овие општи услови, се организациите на здружен труд, други самоуправни организации и заедници, државни органи, Југословенската народна армија, работните луѓе што самостојно вршат дејности со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, граѓанско-правните лица и граѓаните, кои

превземаат и користат топлинска енергија за вршење на стопанска и друга дејност односно за задоволување на своите потреби, чии инсталации се приклучени на топлификациониот систем на испорачателот на топлинската енергија.

Нови корисници на топлинска енергија се оние корисници чии инсталации за првпат се приклучуваат на топловодниот систем на испорачателот.

Член 5

Кога производството на топлинската енергија ги надминува потребите на организациите на здружен труд кои произведуваат топлинска енергија за свои потреби, во согласност со Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, вишокот на топлинската енергија може со договор да се отстапи на организациите на здружен труд на кои производството и испораката на топлинската енергија им е основна дејност.

Цената на испорачаната топлинска енергија во смисол на претходниот став се утврдува со договор при што оваа цена не може да биде пониска од 70% од единечната просечна цена на топлинската енергија во топловодниот систем добиена по тарифните ставови за испорака на топлинска енергија.

По исклучок од претходниот став, организациите на здружен труд што произведуваат топлинска енергија за свои потреби, а не се технолошки поврзани со организацијата на здружен труд што се бази со производство, пренесување и дистрибуција на топлинска енергија, вишокот на топлинската енергија можат да го испорачуваат непосредно на корисниците, под услов да обезбедуваат квалитетно и континуирано снабдување.

Член 6

Испораката на топлинската енергија се врши врз основа на издадена енергетска согласност односно по договор по пристапување.

Член 7

Место на испораката на топлинската енергија е топлинска станица по редуцирниот дел на која испорачателот ја испорачува а корисникот ја презема топлинската енергија.

Местото на испораката на топлинската енергија, по правило, се наоѓа на границата меѓу основните средства на испорачателот и корисникот.

Место на мерењето на топлинската енергија е она место на кое се мери топлинската енергија што корисникот ја презема од испорачателот.

Местото на мерењето е по правило место на испорака на топлинската енергија, ако со договор не е одредено поинаку.

На едно мерно место на испорака на топлинска енергија — топлинската станица може да има повеќе корисници.

Член 8

Препродавање на топлинска енергија од еден на друг корисник не е дозволено.

Во случај кога повеќе корисници се приклучени на едно мерно место, испорачателот склучува договор со носителот на правото на располагање на објектот.

Распределбата на надоместокот на потрошената топлинска енергија по корисници ја врши потписникот на договорот.

II. УСЛОВИ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Член 9

Секој нов корисник на топлинска енергија е должен од испорачателот на топлинска енергија да обезбеди енергетска согласност за приклучување на топловодниот систем за производство, пренесување и дистрибуција на топлинска енергија.

Енергетска согласност е должен да обезбеди и постојниот корисник на топлинска енергија, освен домаќинствата, кој ја зголемува порано одобрената

и користена можност и топлинска енергија, за делот на енергија и можност што се зголемува.

Енергетската согласност е документ кој го издава испорачателот на топлинската енергија, со кој дава согласност за користење топлинска енергија од системот за одреден објект.

Енергетска согласност за потрошувачка на енергија поголема од 20 TJ годишно издава испорачателот по претходна согласност од Републичкиот комитет за индустрија и енергетика.

Член 10

Енергетска согласност се издава на основа на писмено барање на идниот корисник односно инвеститорот на објектот.

Барањето за енергетска согласност треба да содржи:

- локација на објектот на ситуација 1:1000 со вртан идеен приклучок, место и големина на топлинската станица,
- време на почетокот на користење на топлинската енергија,
- режим и намена на користење на топлинската енергија,
- ангажирана можност со преглед на потребната топлинска можност по потрошувачи во ВТ,
- податоци за намената и режимот на користење на топлинската енергија, и
- начин на преземање на топлинската енергија (директен, индиректен).

Со барањето енергетска согласност се доставува и еден примерок од проектот на инсталацијата на корисникот.

Член 11

Испорачателот е должен да издаде енергетска согласност во рок од 30 дена сметано од денот на приемот на барањето.

Издадената енергетска согласност важи две години, сметано од денот на издавањето, доколку со согласноста не е договорен друг рок.

По истекот на рокот од став 2 на овој член енергетската согласност може да се обнови.

По обновувањето на енергетската согласност ќе се имаат предвид евентуалните настанати промени во техничко-економските услови за издавање на енергетската согласност.

Член 12

Решението за енергетската согласност ги содржи енергетските, техничките и економските услови за приклучување, посебно:

- податок за топлинските потреби на објектот (VV),
- број и големина на топлинските станици,
- време на почетокот на користење на топлината,
- податоци за намената и режимот на користење на топлинската енергија,
- начин на преземање на топлинската енергија (директен, индиректен),
- податок за затоплуваниот простор (m^2 или m^3),
- место на испораката и место на мерењето,
- технички услови кои мора да бидат исполнети при изградбата на објектите, и
- рок за склучување писмен договор за испорака на топлинска енергија.

Доколку топлинската енергија се користи за затоплување на одреден простор, енергетската согласност се издава на основа урбанистички план, основен план за топлифицирање на одредено подрачје, планови за реализација во границите на техничките, енергетските и економските можности на системот.

Член 13

Решението за енергетската согласност ја содржи и висината на надоместокот на трошоците што му се предизвикани на испорачателот на топлинска енергија со приклучувањето на грејни тела на новите потрошувачи, односно со зголемувањето на приклучната можност на постојните потрошувачи, а во

согласност со Законот и самоуправните акти на Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија и на испорачателот, што ја регулираат оваа материја.

Член 14

Испорачателот ќе ја издаде бараната енергетска согласност ако тоа го дозволуваат неговите енергетски, технички и економски услови.

Со издавањето енергетска согласност не смее да се влошува квалитетот и квантитетот на испораката на топлинската енергија на постојните корисници.

Ако не постојат услови од претходниот став на овој член, испорачателот и корисникот со посебен договор ги утврдува посебните услови за давање на енергетска согласност.

Член 15

Подносителот на барањето кој не е задоволен од решението со кое му е одлучено по барањето за издавање енергетска согласност може да изјави жалба.

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на решението преку второстепениот орган до надлежниот орган на испорачателот.

Против конечното решение на испорачателот за издавање енергетска согласност, подносителот на барањето има право на жалба до надлежниот орган на Општинското собрание односно до Републичкиот комитет за индустрија и енергетика.

III. ПРИКЛУЧУВАЊЕ ПО ПРИСТАПУВАЊЕ

Член 16

Корисниците од категоријата домаќинства, кои живеат во семејни згради и станбени згради до 4 (четири) стана се приклучуваат или ја зголемуваат приклучната моќност на топловодниот систем по постапка на пристапување.

Корисниците од став 1 на овој член се должни пред започнувањето на изградба на топлинската инсталација од испорачателот на топлинската енергија да обезбедат согласност за приклучување преку пристапување.

Испорачателот на топлинската енергија и корисникот по постапка на пристапување склучуваат договор со кој се утврдуваат: времето, начинот и условите на приклучувањето.

Испорачателот е должен да го прифати приклучувањето на корисникот по пристапување во граници на своите технички, енергетски и економски можности.

IV. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИЗГРАДБА, ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА, ПРИКЛУЧОЦИ И ВНАТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ НА КОРИСНИЦИТЕ

Член 17

Проектната документација потребно е да содржи:

- проектна задача,
- ситуација на објектот во размер 1:1000 или 1:500 со вртан вреловоден приклучок и место на топлинските станици,
- рекапитулација на топлинските потреби на група потрошувачи во (W),
- затворени површини со надворешни елементи за затоплување (m^2 , m^3),
- технички, општи и сигурносни услови за изведба на инсталацијата, во кои се назначени прописите за испитување на инсталацијата и упатство за регулација — баждарење на мрежата,
- пресметка на трансмисионите и вентилационите губитици на објектот со спецификација на употребените коефициенти за топлински премии,
- хидраулична пресметка на цевната мрежа и режим на регулација,
- графички и аналитички приказ на падовите на притисок на водовите и уредот во топлинската станица,

— шема на поврзување во означување на опремата

- потребен број на изведбени цртежи,
- гаранција на опремата и материјалите,
- атести на опремата од производителите на опремата која не е стандардна и која не се произведува во Југославија, и
- потребни упатства за монтажа и експлоатација.

Член 18

При увидот на проектната документација, испорачателот на топлинска енергија ги констатира податоците за топлинската моќност на објектот, затоплуваната површина и ја проценува подобноста на инсталацијата и приклучокот за топлификациониот систем.

Ако проектната инсталација се оцени за подобна и ги задоволува техничките услови и прописи, се издава енергетска согласност согласно член 10 од општите услови.

Член 19

Врз основа на добиената енергетска согласност се пристапува кон проектирање и изградба на приклучните елементи и уреди на инсталацијата кон топлификациониот систем (приклучна мрежа, приклучок и топлинска станица).

Работите од став 1 од овој член во принцип ги изведува испорачателот, или специјализирана и овластена организација.

Член 20

Приклучувањето на објектот на корисникот на мрежата по правило се врши преку приклучен шахт со затворена арматура.

По исклучок може да се изврши приклучување и на соодветен куќен приклучок, при што корисникот на куќниот приклучок и имот е должен да дозволи приклучување на новиот корисник по претходно решавање на имотно правните односи.

Член 21

Новиот корисник, кој се приклучува преку приклучокот на соседниот објект, должен е да учествува сразмерно на трошоците во заедничката делница, врз основа на ангажирањето на капацитетот на потаницата (BT).

Сите трошоци што ќе настанат со приклучувањето на новиот корисник во смисол од претходниот став паѓаат на негов товар, вклучувајќи ги тука и трошоците за доведување во првобитна положба на имотот на давателите на приклучокот.

Член 22

Топлотни постројки и инсталации на корисникот се сметаат:

- топлинската станица,
- разводната мрежа,
- грејните тела, и
- други топлински уреди.

Топлинските постројки и инсталации мора да бидат проектирани, изградени и одржувани според постојните технички прописи, така што да не предизвикуваат пореметувања при испораката, користењето на топлинската енергија, одржувањето, регулацијата и мерењето.

Член 23

Испорачателот е должен да го приклучи корисникот на топловодниот систем доколку ги исполнува условите од енергетската согласност и достави:

- записник за извршениот технички прием,
 - записник за извршеното пробно користење на топлинската енергија, и
 - записник за енергетскиот прием на објектот.
- Техничкиот и енергетскиот прием на приклучокот со топловодната инсталација во објектот го врши испорачателот.

Член 24

Одржувањето на топловодниот систем и надворешните приклучоци ги врши испорачателот на свој товар.

Надворешниот приклучок завршува заклучно со редукискиот дел што се најдува испод топлинската станица.

Тековното одржување на топлинската потстанција го врши испорачателот, а инвестиционото одржување го врши корисникот.

Тековното инвестиционо одржување на внатрешната инсталација го врши самиот корисник.

Член 25

Испорачателот и корисниците на топлинска енергија одговараат за исправноста на својот дел од системот како и за штетата што ќе настане од неисправноста на делот што се должни да го одржуваат во смисол на претходниот член.

Корисникот е должен веднаш да го извести испорачателот за секако расипување и оштетување што ќе настане на приклучокот, мерните уреди и на внатрешните инсталации.

Член 26

Корисниците на топлинска енергија се должни на овластени лица на испорачателот да им овозможат пристап до местото на преземањето на топлинската енергија и до внатрешните инсталации на корисникот за проверување на исправноста и регулирање на внатрешната инсталација ако постои основаното сомневање за нерегулирано зголемена и ненормална потрошувачка на топлинска енергија како и за регулирањето на квалитетот на топлината.

Член 27

Замена на мерните уреди на корисниците кај кои се врши мерење на испорачаната топлинска енергија може да врши само испорачателот во присуство на корисникот или негови застапници.

Член 28

Трошоците за замена, одржување и бажарење на мерните уреди за испорака на топлинска енергија паѓаат на товар на испорачателот.

Мерните уреди мораат да бидат пломбирани од страна на испорачателот а и од страна на корисникот доколку тој сака.

По извршување на работите за измени, одржување и бажарење на мерните уреди, приклучоците и внатрешните инсталации се составува записник.

Член 29

Потрошувачката на електричната енергија на уредите во топлинската станица од кои се разнесува топлината во објектот (циркулациони пумпи, мерачи на топлотна енергија вентилатори и др.) е на товар на корисникот на топлинската енергија.

Корисникот е обврзан да обезбеди исправен довод на електрична енергија за уредите од став 1 на овој член.

V. ДОГОВОР ЗА ИСПОРАКА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Член 30

Испорачателот испорачува топлинска енергија врз основа на енергетската согласност, договор за испорака на топлинска енергија во согласност со општите услови и тарифните ставови за топлинската енергија.

Член 31

Договорот за испорака на топлинска енергија се заклучува во писмена форма помеѓу испорачателите на топлинска енергија и корисниците најдоцна 30 дена пред отпочнувањето на грејната сезона.

На корисниците од категоријата домаќинства топлинската енергија им се испорачува врз основа на договор по пристапување.

Член 32

Договорот за испорака на топлинската енергија содржи:

1. Енергетски големини, ангажирана моќност кај потрошувачите во W (вати);

2. Квалитет на топлинската енергија;
3. Начин и рокови на испораката;
4. Место на испораката и мерење;
5. Денот на почетокот на испораката;
6. Единечна продажна цена;
7. Начин на пресметување и плаќање;
8. Времетраење на договорот и должината на отказниот рок;
9. Услови и начин на прифаќање на искористена геотермална вода од страна на испорачателот;
10. Одредби во кои случаи (виша сила, исклучителни околности) и под кои услови и за кои уреди, постројки, може да се ограничи испораката на договорената моќност (W) и енергија;
11. Случаи на ослободување од плаќање пенали (виша сила и други околности кои не зависат од испорачателот и корисникот);
12. Одредби во кои случаи може да се промени договорениот квалитет на топлинската енергија.

Член 33

Договорот по пристапување се склучува по писмено барање на корисникот на топлинска енергија.

Се смета дека договорот по пристапување е склучен кога врз основа на поднесеното писмено барање на корисникот, испорачателот ќе ја приклучи инсталацијата на корисникот на својата мрежа.

Член 34

Со склучување на договорот по пристапување, корисникот ги прифаќа Општите услови и тарифните ставови за испорака на топлинска енергија на испорачателот.

VI. ИСПОРАКА, ОГРАНИЧУВАЊЕ И ПРЕКИНУВАЊЕ НА ИСПОРАКАТА НА ТОПЛИНСКАТА ЕНЕРГИЈА

Член 35

Испорачателот ќе му овозможи на корисникот за време на грејната сезона континуирано снабдување со топлинска енергија ако со овие општи услови или со договор не е поинаку одредено.

Член 36

Испорачателот ќе му испорача на корисникот топлинска енергија со потребните параметри на огревниот флуид.

Во текот на грејната сезона испорачателот е должен да го обезбеди времетраењето и температурата на греенето во станбените простории, согласно законските прописи.

Член 37

Грејната сезона по правило почнува од 15 октомври тековната и трае до 15 април наредната година.

По исклучок грејната сезона може да почне порано доколку три дена едно по друго надворешната температура во 21,00 ч. е 12 °C или пониска.

Под исти услови се продолжува грејната сезона и по 15 април, но најдоцна до 1 мај.

Член 38

Ограничување, односно прекин на испорака на топлинска енергија може да настане поради:

1. Виша сила, и
2. Други непредвидливи околности кои не зависат од испорачателот и корисникот.

Член 39

Под виша сила, во смисла на овие општи услови, се подразбираат непредвидливи природни настани кои имаат карактер на елементарни непогоди (поплави, земјотрес, лизгање на терен, пожар и др.).

Под други непредвидливи околности се подразбираат дефекти на уреди и постројки до кои не е дојдено по вина на испорачателот односно корисникот.

Член 40

Испорачателот и корисниците на топлинска енергија се ослободуваат од преземените обврски во поглед на испораката односно за превземање на топ-

линската енергија за времетраењето на виша сила и други непредвидливи околности.

Член 41

Исклучително, како за испорачателот така и за корисникот на топлинската енергија, може без претходно најавување, привремено да се ограничи или да се прекине испораката на топлинската енергија ако тоа го бараат погонските уреди, прекин на мрежата на испорачателот, дефекти на производните постројки, пад на притисокот во системот за пренесување на топлинската енергија заради хавари и големи течења на мрежата, дефект на инсталациите и др.

Член 42

Испорачателот на топлинската енергија е должен да води погонска документација согласно со постојните технички прописи од кои ќе можат да се утврдат случаите на прекин или ограничување на испораката на топлинската енергија.

Член 43

Испорачателот на топлинската енергија може по претходно писмено предупредување да му ја прекине испораката на енергијата на корисникот ако:

- пречи да се врши испорака на енергијата на други корисници,
- по опомена на испорачателот, не ја намали можноста, односно количеството на потрошувачката на договорената вредност и во утврдениот рок;
- во случај на недостиг на енергијата не се придржува кон пропишаните мерки за намалување на потрошувачката;
- не врши плаќање за испорачаната енергија во утврдениот рок според овие општи услови и договорот за испорака.

Член 44

Испорачателот на топлинската енергија може без претходно писмено предупредување да му ја прекине испораката на топлинската енергија на корисникот ако:

- со користењето на своите енергетски објекти, уреди или инсталации го загрозува животот или здравјето на луѓето или го загрозува имотот;
- во рокот кој го утврдил органот на управата надлежен за инспекција во областа на енергетиката не ги отстрани недостатоците на неговите енергетски објекти, уреди или инсталации;
- без согласноста на испорачателот изврши приклучување на својот објект, уред или инсталација на енергетскиот систем, односно ако преку своите објекти, уреди или инсталации овозможи приклучување на друг корисник;
- на овластените лица им одбие или оневозможи пристап до сите делови на приклучокот, до заштитните и мерните уреди и до енергетските објекти, уреди и инсталации за кои постои сомнение дека се причина за појавените пречки во испораката;
- тоа го бараат потребите на општинародната одбрана во согласност со Планот за одбрана на Републиката, односно општината.

Член 45

Испораката на топлинската енергија не смее да се прекине ниту ограничи, освен во случаи на виша сила на објекти и постројки на кои со прекиниот или ограничувањето би се довеле во опасност животот на луѓето, сигурноста на објектите и постројките, како и на општествените објекти што се од посебна важност за одржувањето на нормален живот на граѓаните како што се:

- болници,
- живинарски и сточарски фарми, и
- оранжерии.

Преземената топлинска енергија од страна на потрошувачите од претходниот став во случај да не можат да ја исполнат во законски утврден рок, сметките ќе ги исплати општинското собрание на чија територија се најдуваат потрошувачите.

VII. МЕРНИ УРЕДИ И МЕРЕЊА НА ИСПОРАЧАНАТА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Член 46

Количината на потрошената топлинска енергија се мери со соодветни мерни уреди.

Мерните уреди мора да бидат баждарени и жигосани од овластени организации во СФРЈ и пломбирани.

Класата на точност на мерните уреди како и нејзината периодична проверка е одредена со Законот за мерила и мерни единици пропишани од Сојузниот завод за мерки и драгоцени метали.

Член 47

Испорачателот и корисникот имаат право да ја проверат исправноста на мерните уреди пред монтирањето и во експлоатацијата, ако се сомневаат во нивната исправност, како и да бараат контрола на испорачаната односно користената топлинска енергија.

Трошоците за остварување на правата од претходниот став паѓаат на товар на барателот.

При остварувањето на правата од претходниот став не смее да се ограничува испораката на енергија, а ако е тоа невозможно, да се преземат мерки ограничувањето или прекиниот на испораката да трае што пократко.

Член 48

Читање на мерните уреди се врши еднаш месечно од овластено лице на испорачателот, по можност во присуство на корисникот или овластено лице од него.

Корисниците се должни на овластеното лице да му овозможат непречено читање на мерните уреди.

Член 49

Во згради со повеќе корисници на топлинска енергија корисниците се обврзани да одредат претставник од куќниот совет, односно лице кое ќе ги претставува пред испорачателот, кој ќе се грижи за сите права и обврски што произлегуваат при користењето на топлинската енергија од системот.

Член 50

Испорачателот е должен да ги мери температурите и притисокот на влезот и излезот на предајниот дел до топлинската станица и повремено а најмалку еднаш во месецот да контролира дали протечната количина вода одговара на пријавената топлинска можност за објектот.

Во секој момент објектот може да користи до 30% додатна вода одредена со проектот. За поголемо ангажирање на проток потребен е посебен договор со испорачателот.

VIII. ПОМЕСТУВАЊЕ И НАПЛАТУВАЊЕ НА ИСПОРАЧАНАТА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И НАДОМЕСТОЦИ

Член 51

Цената на испорачаната топлинска енергија ја пресметува испорачателот согласно тарифните ставови за продажба на топлинска енергија.

Член 52

Надоместокот на испорачаната топлинска енергија испорачателот по групи на корисници на услугите го наплатува на два начина, и тоа:

- a) преку мерач на топлинска енергија,
- b) преку пресметка.

Мерачот на топлинска енергија во текот на грејната сезона мора да биде постојано приклучен на електричен напон.

Член 53

Корисниците на топлинска енергија за станбен простор плаќаат надомест за секој м² нето затоплувана површина на објектот.

Под нето затоплувана површина се смета вкупната површина на објектот заградена со разни градежни елементи од сите страни и со специфично оптоварување до 140 Вт/м².

Во случај на поголемо специфично оптоварување од предвиденото, корисниците плаќаат сразмерно на специфичното оптоварување кое се утврдува спрема проектот и фактичката состојба на изведената топловодна инсталација на објектот.

Член 54

За затоплување на заедничките простории-ходници, скали и др. во станбените згради корисниците на топлинска енергија плаќаат надоместок на пресметка согласно тарифните ставови за оваа намена.

Вкупниот износ на надоместокот по пресметка за заедничките простории се распоредува така што секој корисник плаќа сразмерно со нето станбената површина за својот стан, под истите услови и цени како и за затоплување на станбената површина.

Член 55

Корисниците на топлинска енергија кои плаќаат надоместок преку пресметката согласно тарифниот систем, надоместокот го плаќаат во текот на грејната сезона.

Член 56

Сите други корисници на услуги на испорачателот надоместокот го плаќаат во 6 (шест) месечни рати во периодот на грејната сезона.

Член 57

Во случај на неисправност на мерачот на топлинска енергија на корисникот на топлинска енергија, за време на траењето на неисправноста на мерачот, топлинската енергија ќе се пресметува согласно тарифниот систем врз основа на остварената надворешна температура за време на прекилот, времето на работа на топланата и инсталираната моќност на објектот.

Член 58

Исклучување и вклучување на дел од отоплуван објект (стан, локал и др.) може да се врши само вон грејна сезона, а по барање на корисникот.

За исклучен и привремено исклучен грееен простор во колективни објекти, се плаќа дел од просечниот месечен износ кој ќе се утврдува со тарифниот систем за испорака на топлинска енергија.

Трајно исклучена индивидуална станбена единица се ослободува од плаќање надоместок.

Член 59

Сопствениците на приклучените, а неселени станови и други простории плаќаат под исти услови како и вселените.

Член 60

Корисникот на топлинска енергија е должен сметката за преземената топлинска енергија да ја плати веднаш по нејзиниот прием, односно во рок одреден со закон.

Корисникот може во рок од 8 дена од денот на доставувањето на сметката да поднесе до испорачателот приговор на доставената сметка.

Член 61

Ако се утврди дека испорачаната топлинска енергија е неправилно пресметана, испорачателот е должен да му го врати на корисникот прекумерно пресметаниот износ во рок од осум дена.

Член 62

За неуредно исполнување на обврските за испорака на топлинска енергија, испорачателот на потрошувачот ќе му исплати пенали во висина од 50% од вредноста на неуредно испорачаната топлотна енергија.

IX. ПРЕЗЕМАЊЕ НА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ОД ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Член 63

Работната организација за производство, пренос и дистрибуција на топлинска енергија должна е да го преземе вишокот на топлинската енергија произведена во индустриските електрани под услов да постојат технички можности истата да се пренесе до топлификациониот систем.

Член 64

Мерките за ограничување на испораката на топлинската енергија во случај на општ недостиг на топлинска енергија се утврдуваат со одлука на Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија.

X. ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

Член 65

Испорачателот и корисникот, се должни да ги користат енергетските извори на начин кој обезбедува рационално искористување и проширување на производните објекти, а воедно да обезбедат целосна и трајна заштита на еколошката средина.

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 66

Измени и дополнувања на општите услови се вршат со постапка како за нивно донесување.

Член 67

Испорачателот и корисникот на топлинска енергија се должни своите меѓусебни односи по основ на испораката на топлинска енергија да ги усогласуваат со одредбите од овие општи услови во рок од 6 месеци од денот кога тие влегле во сила.

Член 68

Толкување на одредбите од овие општи услови дава Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија.

Член 69

Овие општи услови влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

ССИЗЕМ бр. 412/19/7

15 јуни 1989 година

Скопје

Претседател,

дипл. ел. инж. Влатко Гаврилов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

390.

Врз основа на член 31 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89) и член 45 од Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13 декември 1989 година донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1989 ГОДИНА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНО НИВО НА ПЕНЗИИТЕ ЗА ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии без додаток на пензијата, минималните старосни и семејни пензии остварени според Законот за старосното осигурување на земјоделците, материјалното

обезбедување на вдовица односно вдовец, паричните надоместоци за пензија остварени во странство и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност и привремениот надоместок до вработување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој, аконтативно се усогласуваат со порастот на номиналните лични доходи во 1989 година за 31,18 насто.

Вкупниот процент на усогласување на пензиите и другите пензиски примања со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1989 година изнесува 1354,84 насто.

Заради определување на месечно ниво на пензиите според усогласувањето од став 1 на овој член, номврскиот износ на пензиите определени според остварените лични доходи и навршениот пензиски стаж се зголемуваат за 374,26 насто.

Член 2

На учесниците од НОВ од пред 9 септември 1943 година на кои пензијата им е определена од гарантираната пензиска основа усогласувањето односно пресметувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши на износот на гарантираната пензија.

Усогласувањето односно пресметувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите определени според пензискиот стаж и личниот доход на корисниците со право на најнизок износ на пензија и додаток на пензијата.

Член 3

Со процентот од член 1 на оваа одлука се усогласуваат односно пресметуваат и највисоките пензии остварени заклучно со 30 јуни 1989 година.

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1989 година се зголемуваат до износот на пензијата определена врз основа на остварените лични доходи и навршениот пензиски стаж, но најмногу до износот на највисоката пензија во 1989 година зголемен за процентот од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Усогласувањето односно пресметувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1989 година, односно во чија пензиска основа се засметани целосно или делумно личните доходи, односно основици на осигурување остварени во 1989 година.

Член 5

Дел од усогласувањето односно пресметувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1989 година во која примале пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80 и 24/88) како и на пензиите на работниците во казнено-поправните и воспитно-поправните домови и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1989 година во која примале пензија согласно член 73-а од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 18/89 и 35/86).

Член 6

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето односно пресметувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Член 7

При постоење на повеќе корисници на семејна пензија по едно решение се сметаат како еден ко-

рисник, кога се работи за усогласување на пензијата според оваа одлука.

Член 8

Усогласувањето односно пресметувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 9

При конечното усогласување на пензиските примања ќе се земе предвид усогласувањето според оваа одлука.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 16-3589

13 декември 1989 година

Скопје

Претседател,
Никола Илиески, с. р.

391.

Врз основа на член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 4/89), и член 45 од Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А ЗА НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ОД 1 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА

Член 1

Најнискиот износ на старосна пензија од 1 декември 1989 година се утврдува:

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 години (жена), во висина од 9.000.000 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена) во висина од 8.000.000 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 7.000.000 динари.

Член 2

Најнискиот износ на инвалидска пензија од 1 декември 1989 година се утврдува:

— за корисниците кои пензијата ја оствариле врз основа на инвалидност настаната при повреда на работа или професионална болест како и за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години (маж), односно над 25 години (жена), во висина од 9.000.000 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена), во висина од 8.000.000 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 7.000.000 динари.

Член 3

Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува во висина на најнискиот износ на старосна односно најнискиот износ на инвалидска пензија во зависност од основата од која е определена семејната пензија.

Член 4

Исплатата на најнискиот износ на пензија според оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на решение.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 16-3590

13 декември 1989 година

Скопје

Претседател,
Никола Илиески, с. р.

392.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89) и член 45 од Статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 1 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА

Член 1

Граничниот износ на најниското пензиско примање кој служи за определување додаток на пензијата од 1 декември 1989 година се определува во висина од 9.000.000 динари.

Член 2

На досегашните корисници на додаток на пензијата по службена должност ќе им се определи нов износ на додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука.

Член 3

При признавањето право на додаток на пензијата се зема во предвид граничниот износ на најниското пензиско примање определено со оваа одлука и усогласената пензија определена според стајот и личниот доход согласно донесените одлуки за усогласување на пензиите до денот на признатото право.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 16-3591

13 декември 1989 година

Скопје

Претседател,
Никола Илиески, с. р.

393.

Врз основа на член 6, 8 и 9 од Законот за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 77/88 и 40/89) и член 43 став 2 од Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДМОР, РЕКРЕАЦИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО „ГАЛЕБ“ — СТРУГА

Член 1

Основач на Претпријатието за одмор, рекреација и угостителство „Галеб“ во Струга е Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидско-

то осигурување на Македонија — Скопје (во натамошниот текст: Основач).

Член 2

Претпријатието се основа како претпријатие во општествена сопственост.

Фирмата на претпријатието е: Претпријатие за одмор, рекреација и угостителство „Галеб“ (во натамошниот текст: Претпријатие).

Седиштето на Претпријатието е во Струга, ул. „Партизанска“ бб.

Член 3

Основна дејност на Претпријатието е сместување, исхрана и давање на други угостителски услуги на корисниците на пензија од СР Македонија, што претставува функција на основачот во областа на одморот и рекреацијата на корисниците на пензија.

Покрај основната дејност, Претпријатието може да врши и други сродни угостителски и туристички дејности сврзани со основната дејност како и да врши услуги на трети лица.

Претпријатието не може да ја менува дејноста без согласност на основачот.

Член 4

Основачот обезбедува средства за работа на Претпријатието, и тоа: основни, обртни и други средства во износ од 9.613.758.370 динари со состојба на 30 септември 1989 година.

Член 5

Основачот снесува ризик до висината на вредноста на средствата вложени во Претпријатието.

Член 6

Претпријатието има право и обврска да управува и стопанисува со општествените средства согласно законските прописи, и врз начелата на економичност, рационалност и ефикасност.

Член 7

Правата и обврските што произлегуваат од член 3 на оваа одлука, елементите на калкулацијата и утврдувањето на пансионските цени и начинот на организирањето и користењето на одморот и рекреацијата на корисниците на пензија како и други прашања ќе се уредат со договор склучен помеѓу Основачот и Претпријатието.

Член 8

Претпријатието ќе донесе Статут и други општи акти најдоцна до 31 декември 1989 година.

До донесувањето на Статутот и другите општи акти на Претпријатието, ќе се применуваат постојните самоуправни општи и други акти на Работната заедница Дом за одмор и рекреација на пензионерите на СРМ „Илинден“ — Струга (во натамошниот текст: РЗ „Илинден“).

Член 9

Индивидуален работоводен орган на Претпријатието е Славко Маџоски, сегашен директор на РЗ „Илинден“, кој ги има следните овластувања:

— да ги организира работите и да ја спроведе постапката во врска со основањето и регистрацијата на Претпријатието;

— да го води работењето на Претпријатието и други работи согласно законските прописи и самоуправните општи акти.

Член 10

Самоуправните органи на РЗ „Илинден“ ќе ги вршат самоуправните функции до истекот на мандатот.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-3085/1

30 октомври 1989 година

Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

394.

Врз основа на член 6, 8 и 9 од Законот за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 77/88 и 40/89), и член 43 став 2 од Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ, ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ И УГОСТИТЕЛСТВО „БОРЕЦ“ — БИТОЛА

Член 1

Основач на Претпријатието за сместување, одмор и рекреација на пензионери и угостителство „Борец“ — Битола е Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Скопје (во натамошниот текст: Основач).

Член 2

Претпријатието се основа како претпријатие во општествена сопственост.

Фирмата на претпријатието е: Претпријатие за сместување, одмор и рекреација на пензионери и угостителство „Борец“ (во натамошниот текст: Претпријатие).

Седиштето на Претпријатието е во Битола.

Член 3

Основна дејност на Претпријатието е социјална заштита на пензионери преку организирано сместување, исхрана, одмор и рекреација и давање на други угостителски услуги на корисниците на пензија од СР Македонија и на трети лица, трговија на мало со прехранбени производи и други сродни дејности сврзани со функцијата на основачот во областа на општествениот стандард на корисниците на пензија.

Претпријатието не може да ја менува дејноста без согласност на основачот.

Член 4

Основачот обезбедува средства за работа на Претпријатието, и тоа: основни, обртни и други средства во износ од 5.693.295.260 динари со состојба на 30 септември 1989 година.

Покрај средствата од став 1 на овој член Основачот обезбедува и трајни обртни средства во износ од 1.000.000.000 динари.

Член 5

Основачот сноси ризик до висината на средствата вложени во Претпријатието.

Член 6

Претпријатието има право и обврска да управува и стопанисува со општествените средства согласно законските прописи и врз начелата на економичност, рационалност и ефикасност.

Член 7

Правата и обврските што произлегуваат од член 3 на оваа одлука, елементите на калкулацијата и утврдувањето на пансионските цени и начинот на организирањето и користењето на одморот и рекреацијата на корисниците на пензија како и други прашања ќе се уредат со договор, склучен помеѓу Основачот и Претпријатието.

Член 8

Претпријатието ќе донесе Статут и други општи акти најдоцна до 31 декември 1989 година.

До донесувањето на статутот и други општи акти на Претпријатието, ќе се применуваат постојните самоуправни општи акти и други акти на Работната организација за угостителство, одмор и рекреација

на пензионерите „Борец“ — Битола (во натамошниот текст: РО „Борец“ — Битола).

Член 9

Индивидуален работоводен орган на Претпријатието е Вангел Димовски, сегашен директор на РО „Борец“ кој ги има следните овластувања:

— да ги организира работите и да ја спроведе постапката во врска со основањето и регистрацијата на Претпријатието;

— да го води работењето на Претпријатието и други работи согласно законските прописи и самоуправните општи акти.

Член 10

Самоуправните органи на РО „Борец“ ќе ги вршат самоуправните функции до истекот на мандатот.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-3752/1

28 декември 1989 година

Скопје

Претседател,
Олига Богатиновска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КРИВА ПАЛАНКА 395.

Врз основа на член 26 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата Крива Паланка, Собранието на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 11 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход за финансирање на предучилишното воспитание и образование и општествена заштита на децата се утврдуваат и тоа:

- | | |
|--|-------|
| 1. Придонес од л. д. од стопанство и нестопанство по стапка од | 1,15% |
| 2. Придонес од л. д. од земјодел. дејн. по стапка од | 0,10% |
| 3. Придонес од л. д. од самостојна дејност по стапка од | 1,00% |
| 4. Придонес од л. д. од професионална деј. по стапка од | 1,00% |

Член 2

Стапките на придонесите од личен доход за финансирање на основното воспитание и образование се утврдуваат и тоа:

- | | |
|---|-------|
| 1. Придонес од л. д. од работен однос од стопанство и нестопанство по стапка од | 6,50% |
| 2. Придонес од личен доход од земјодел. дејн. по стапка | 1,50% |
| 3. Придонес од л. д. од самостојно вршење на стопанска и проф. дејност по стапка од | 6,00% |

Член 3

По исклучок од член 1 точка 1 на оваа одлука РО од основното воспитание и образование и насоченото образование од Општината, придонесот од

л. д. од работен однос ќе го плаќаат по стапка од 0,575%, а РО од предучилишното воспитание и образование 0,80%, од членот 2 точка 1 на оваа одлука РО од основното воспитание и образование се ослободува од плаќање на придонес од личен доход, РО од наооченото образование ќе плаќаат 3,25%, а РО од предучилишното воспитание и образование по стапка од 4,55%.

Член 4

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1989 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-220

11 декември 1989 година

Крива Паланка

Претседател,
Дончо Стефановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО

396.

Врз основа на член 100 и 101 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), член 18 став 1 точка 18 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово, член 255 и 257 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 8/85), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово, на заедничката седница на трите собори одржана на 25 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1990 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1990 год. се определува во висина од 9% од бруто личниот доход на работниците во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 5%,
- стапката на придонесот за правата од здравствена заштита што самостојно ги утврдува Заедницата од 4%.

Член 2

Работните луѓе што вршат занаетчиска, угостителска и друга дејност со средствв за работа над кои постои право на сопственост и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионални дејности, должни се да плаќаат придонес за здравствена заштита и тоа:

- лица кои плаќаат придонес во паушален износ основица преставува просечниот планиран личен доход за 1990 година од 8.400.000 д. со примена на нето стапка од 15%, и
- лица кои уплатуваат придонес од стварен доход ќе се применува стапка од 9%.

Член 3

За обврзниците на придонесот за здравствена заштита од член 23 став 1 точка 5 и член 27 точка 6 од Законот за здравствената заштита (корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување — пензионери), за кои основицата е определена во нето лични примања, стапката на придонесот за здравствена заштита се утврдува во висина од 15% од нето основицата.

Член 4

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд (деташирани работници), се определува во стапка во висина од 30% од утврдената основица што ја преставува:

— просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во претходниот пресметковен период или завршна сметка кога е исплатен во странство,

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходниот пресметковен период или завршна сметка како основица се зема исплатениот просечен нето личен доход во категоријацијата што ја има деташираниот работник.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено според претходниот пресметковен период или завршна сметка.

Член 5

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува:

1. 0,50% од доходот на основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд, регистрирани како установи распоредени во областите од 1.11 од Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ број 34/76 и 62/77).

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход на организацијата.

2. 0,50% од личниот доход за обврзниците на придонесот распоредени во областите 12, 13 и 14 од Одлуката за единствената класификација на дејностите.

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став претставува бруто личниот доход.

Член 6

Придонесот за повреда на работа и заболување од професионални болести по стапка од 0,50% од нето основицата ќе се пресметува и плаќа и на обврзниците на придонесот од член 28 од Законот за здравствена заштита.

Член 7

Со влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката број 0805-1123/6 од 27. XII. 1988 год. („Службен весник на СРМ“ бр. 5/89).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1990 год. и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0805-1082/7

25 декември 1989 година

Тетово

Претседател,
Дивна Павлоска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ТЕТОВО

397.

Врз основа на член 76 став 2, а во врска со член 75 од Законот за вработувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87) и член 18 од Статутот на ОСИЗ за вработување — Тетово, Собранието на Заедницата за вработување на општината Тетово, на седницата одржана на 19 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1990 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за вработување во 1990 година се утврдува и тоа:

1. придонес за вработување ќе плаќаат работниците во организациите на здружен труд, работните заедници и работниците вработени кај работодавачите по стапка од 0,40% од личниот доход, во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личен доход;

2. придонес за вработување ќе плаќаат работодавачите по стапка од 0,50% од основицата според која се плаќа данок од личен доход;

3. придонес за вработување ќе плаќаат работодавачите кои данокот го плаќаат во паушален износ до процент од 15% од паушалниот износ на данокот;

4. придонес за вработување ќе плаќаат работниците на привремена работа во странство по стапка од 35% од основицата на личен доход определен за соодветна квалификација според одлуката на Републичката СИЗ за вработување на СРМ.

Член 2

Облогот и наплатата на придонесот за вработување за работите и работниците кај работодавачите ќе го врши органот за приходи на Собранието на општината Тетово.

Член 3

Оваа одлука да се достави до Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Тетово заради согласност; Секретаријатот за финансии, Секретаријатот за стопанство и СОК — Тетово, а ќе се објави и во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-895/4

19 декември 1989 година
Тетово

Претседател,

Никола Јованоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧКА И ТЕХНИЧКА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕ — ШТИП

398.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 10/74, 20/78, 43/78, 41/81 и 25/84) и член 58 и 59 од Статутот на СИЗ за култура, физичка и техничка култура и информирање — Штип, и член 56 од Законот за физичката култура — Преочиен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84), Собранието на СИЗ за култура, физичка и техничка култура и информирање — Штип, на седницата одржана на 26 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧКА И ТЕХНИЧКА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕ — ШТИП ЗА 1990 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд и работните луѓе и граѓаните заради обезбедување на приходи на Општинската СИЗ на култура, физичка и техничка култура и информирање — Штип за 1990 година и тоа:

Член 2

1. придонес од доходот на ОЗТ (распоредени во областите по номенклатури од 01 до 11, по стапка од 1,95%;
2. придонес од бруто личен доход од работен однос од нестопанството, по стапка од 3,64%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,26%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 7,80%;
5. придонес од личен доход од нестопанска дејност, по стапка од 7,80%.

Член 3

Организациите што вршат дејност заштита на културните блага и областа на сценско музиката

дејност во висина од 0,70% ќе плаќаат и тоа: Народна библиотека „Гоце Делчев“ — Штип, Завод за заштита на спомениците на културата — Штип, Народен театар — Штип, Историски архив — Штип, Дом на култура „Ацо Шопов“ — Штип, Дом на млади, КУД „Ванчо Прке“ и Градска блех музика — Штип, односно 2,55% од утврдениот придонес од член 2 точка 2 од Одлуката.

Член 4

Основицата за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружен труд претставува остварениот доход зголемен за искажаните износи во образецот „Биланс на успехот“ во делот деловни расходи и тоа:

— вкalkулирани долгорочни резервирања на материјалните трошоци;

— вкalkулирани долгорочни резервирања на нематеријални трошоци.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

Бр. 0301-207

26 декември 1989 година
Штип

Претседател,

Мирослав Нацаков, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — ТЕТОВО

399.

Врз основа на член 27-а од Законот на СИЗ на физичка култура — Тетово („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 16/74, 9/78, 43/76, 41/81 и 25/84), Извршниот одбор на Собранието на Општинската заедница на физичка култура, на седницата одржана на 27 декември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 1990 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат висината и начинот на обезбедувањето на средствата на Општинската заедница на физичка култура за задоволување на договорените заеднички потреби во областа на физичка култура од општ интерес на општината.

II

Средствата на Општинската заедница на физичка култура за задоволување на договорените заеднички потреби во областа на физичката култура за општ интерес за Општината се обезбедуваат од придонес од доходот на основните организации на Здружен труд и од придонес од личен доход од работен однос.

III

Обврзници на придонесот од доходот се Основните организации на здружен труд од стопанството распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77 и 18/80) во областа на дејностите од 01 до 11.

Обврзници на придонесот од личен доход се работниците кои остваруваат личен доход од работен однос од нестопанството распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности, во областа на дејностите од 12 до 14.

IV

Основица за пресметување на придонесите од доходот претставува остварениот доход искажан по периодична пресметка, односно завршна сметка зголемен со износите искажани во расходи и тоа:

— вкалкулирани долгорочни резервирања на материјалните трошоци и

— вкалкулирани долгорочни резервирања на нематеријални трошоци.

V

Обврзниците од член 3 став 1 на оваа одлука придонесот од доходот го плаќаат по стапка од 0,20%, во која е содржана стапката на Заедницата за физичка култура на општина Тетово и стапката на Републичката СИЗ за физичка култура — Скопје, распределбата на средствата помеѓу Заедницата за физичка култура на општината Тетово и Републичката СИЗ за физичка култура Скопје ќе се регулира со посебен договор:

— придонесот од личен доход од работен однос од нестопанска дејност по стапка од 0,15%;

— организациите од областа на здружениот труд на основното, средното насочено образование ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,075%;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,15%;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, по стапка од 0,10%;

— лицата што обавуваат стопанска и професионална дејност, а се обложуваат во годишен паушален износ ќе плаќаат придонес на Заедницата за физичка култура на општината Тетово, во висина од 1%, при што како основица ќе се земе утврдениот данок во паушален износ.

VI

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во упатството за начинот за пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд.

VII

Се ослободуваат од пресметување и плаќање на придонес за физичка култура сите организации од областа на физичката култура на општина Тетово.

VIII

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

Бр. 0801-148

27 декември 1989 година
Тетово

Претседател,
Никола Ристоски, с.р.

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Општинскиот суд во Гевгелија, поведе постапка за поништување на чековите со сериските броеви од 087863 до 087870 заклучно при што сите овие осум чекови се трасирани за наплата при Стопанска банка — Гевгелија и се во бланко форма и ја задолжуваат сметката на подносителот на предлогот за поништување на овие чекови Митко Караделев од Богданци, со тековна сметка бр. 296-04.

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат цитираните чекови и лицата на кои им е познато каде тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд во Гевгелија, во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“. Во истиот рок секое заинтересирано лице може да вложи приговор против предлогот за поништување на чековите.

Се известува должникот дека по овие чекови — неможе полиноважно да ја исполни својата обврска, да ги обнови или замени чековите, да извади нов ниту имателот смее да ги пренесува правата од чековите.

Доколку огласниот рок истече без приговор или успех во пронаоѓањето на чековите, чековите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд во Гевгелија Р. бр. 110/89.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Адеми Сабрија Сабидин од с. Долно Палчиште — Тетовско, против тужената Адеми родена Зибери Џемиле од Тетово, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Адеми родена Зибери Џемиле од Тетово, да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Доколку во овој рок тоа не го стори судот ќе и постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1321/89.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за враќање на ствари по тужбата на тужителот Адеми Сабрија Сабидин од с. Д. Палчиште — Тетовско, против тужената Адеми род. Зибери Џемиле од Тетово, ул. „Иво Р. Лола“ бр. 22, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Адеми родена Зибери Џемиле да се јави во рок од 15 дена во судот или да достави точна адреса или одреди полномошник кој ќе ја застапува до правосилното окончување на постапката по овој предмет. По истекот на овој рок на тужената ќе и биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1329/89.

Се повикува лицето Амзи Шабан од село Стримница да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ во Општинскиот суд во Тетово или секој друг кој знае за неговиот живот.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 828/89.

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен граѓански спор за развод на брак по тужбата на тужителот Јуп Алити од Скопје, со стан на ул. „Дижонска 1“ бр. 29, против Бедрија Алити, моминско Мифтари од Скопје, сега со непозната адреса на живеење и престојување. Вредност на спорот 100.000 динари.

Се повикува тужената Бедрија Алити, моминско Мифтари од Скопје, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок во судот да ја достави својата точна адреса на живеење или престојување.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, на истата ќе и биде одреден привремен старател во смисла на член 84 и член 86 од ЗПП кој ќе ги штити нејзините интереси пред судот сè до окончувањето на постапката или до нејзиното појавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IX П. бр. 3324/89.

Врз основа на член 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти и член 23 и 24 од Правилникот за начин и постапка за изградба на инвестициони објекти Претпријатие „СТАКЛАРНИЦА“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за подобност и отстапување за реконструкција на РЕ „КРИСТАЛ“ во состав на П „Стактларница“ — Скопје

I ФАЗА

1. Предмет на понудата: реконструкција на лончана печка со пратечка опрема, во сè според постоечката документација.

2. Услови: реализацијата на реконструкцијата ќе се отстапи на најподобен понудувач — носител на работата.

3. Рокови:

— рок за извршување на работата е 90 дена од потпишувањето на Договорот вклучувајќи го и пуштањето на печката во работа;

— рок за поднесување на понуди е 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“;

— Одлуката за подобност на понудувачите ќе ја донесе комисијата во рок од 5 дена од завршувањето на Конкурсот, а во рок од 5 дена по извршената подобност ќе се изврши избор на најповолен понудувач

II ФАЗА

1. Предмет на понудата: проширување на Кристалограверница во Скопје за 80 работни места, изградба на полирница и неутрализација со соодветна опрема и инсталации, во сè според проект што ќе биде готов на 25. I. 1990 година.

2. Услови: реализацијата на II фаза ќе се отстапи на најподобен понудувач — носител на работата.

3. Рокови:

— Рок за извршување на работата е 10 месеци од потпишувањето на договорот, вклучувајќи го и периодот на пробна работа;

— рок за поднесување на понудата е 8. II. 1990 година;

— одлуката за подобност на понудувачите ќе ја донесе Комисијата во рок од 5 дена од завршувањето на Конкурсот, а во рок од 5 дена по извршената подобност ќе се изврши избор на најповолен понудувач.

ОСТАНАТИ УСЛОВИ

Понудите за I и II фаза треба да содржат:

- назив и точна адреса;
- решение за упис во судски регистар;
- референц листа за ваков вид објекти;
- начин на пресметка на дополнителни и непредвидени работи;

— изјава дека ги прифаќа условите наведени во проектната документација;

— изјава дека понудувачот ќе обезбеди кредит во висина од 3% од вредноста на работата.

Информации во П „Стактларница“ — Скопје или на тел. 417-134.

Пријава за подобност и понудата се поднесуваат до Комисијата во одвоени и запечатени обвивки со назнака „Пријава за подобност“ и „Понуда“ со назнака за која фаза се однесува.

ОБЈАВА

Врз основа на член 26-а од Законот за данокот од доходот на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 28/83, 22/85, 46/86, 7/88, 14/88, 51/88, 18/89, 36/89 и 43/89), Републичкиот завод за статистика го утврдува и го објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во периодот октомври-декември 1989 година во однос на просечните цени на мало за деветте месеци од 1989 година (од 1 јануари до 30 септември 1989 година) изнесува 480,3%.

Директор,
на Републичкиот завод
за статистика,
Светлана Антоновска с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
837. Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи —	825
838. Закон за изменување на Законот за изградба на инвестициони објекти —	826
839. Закон за изменување и дополнување на Законот за обезбедување на средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година —	826
840. Закон за изменување на Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествена репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти —	827
841. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд —	828
842. Закон за изменување на Законот за заштита од елементарни непогоди —	829
843. Одлука за давање согласност на Предлогот да се пристапи кон измена на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија —	830
844. Одлука за прогласување на Уставниот закон за изменување на Уставниот закон за спроведување на Амандманите XXIV до LIV на Уставот на Социјалистичка Република Македонија —	830
845. Одлука за потврдување на Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СРМ за 1990 година —	830
846. Програма за финансирање на изградбата, доградбата, тековното одржување на објектите и опремување на правосудните органи и казнено-поправните установи во периодот од 1990 до 1992 година —	831
847. Одлука за помилување на осудени лица —	831
848. Одлука за групно помилување на осудени лица по повод Новата 1990 година —	832
849. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на средствата од игрите на среќа и од забавните игри на автомати во 1989 година —	834
850. Одлука за користење на средствата од Постојаната резерва на СРМ —	835
851. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините за 1989 година —	835

852. Одлука за измена на распоредот на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1989 година — — 835
853. Одлука за определување на Банка и услови за пренесување на паричните средства на Републиката во депозит кај таа банка — — 836
854. Наредба за утврдување на износот на основиците од кои се определуваат месечните парични износи на корисниците на права според Законот за дополнителна заштита на воените инвалиди во 1989 година — — — — — 836
855. Правилник за изменување на Правилникот за надоместокот на трошоците во кривичната и процесната постапка и постапката за стопанските престапи — — — — — 836
856. Одлука за избор на претседател на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика — — — — — 836
857. Решение за одобрување употреба на прирачник Хуманизација на односите меѓу половите — I и II — — — — — 837
858. Решение за одобрување употреба на учебникот Историја за II година на културолошко-просветната струка — — — — — 837
859. Решение за одобрување употреба на учебникот Марксизам и самоуправување за II година — — — — — 837
860. Решение за одобрување употреба на учебникот Слаткарство со практична настава — — — — — 837
861. Решение за одобрување употреба на учебникот Збирка задачи по математика за II година на средното образование — — — — — 837
862. Решение за одобрување употреба на учебникот Прирачник за армирање — — — — — 838
863. Решение за одобрување употреба на учебникот Основи на електротехниката за I година — — — — — 838
864. Решение за одобрување употреба на учебникот Основи на металството со вежби — 1 за I година — — — — — 838
865. Решение за одобрување употреба на учебникот Економика и организација на сообраќајните претпријатија за III година — — — — — 838
866. Решение за одобрување употреба на учебникот Основи на патишта и улици за IV година — — — — — 838
867. Решение за одобрување употреба на учебникот Општа геологија за II година — — — — — 839
868. Решение за одобрување употреба на учебникот Болести на домашните животни — — — — — 839
869. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 92/89 од 15 ноември 1989 година — — — — — 839
870. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 149/89 од 15 ноември 1989 година — — — — — 840
- Општи акти на самоуправните интересни заедници**
380. Одлука за усогласување на износот за додаток на деца според порастот на личниот доход за периодот јануари — ноември 1989 година — — — — — 840
381. Одлука за усогласување на износот на посебниот додаток според порастот на личните доходи за периодот јануари — ноември 1989 година — — — — — 841
382. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за ослободување од обврска за здружување на средства во Републиката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за остварување на додаток на деца и основно образование за 1990 година на Рудници и индустрија „Фени“ — Кавадарци — — — — — 841
383. Одлука за ставање вон сила на Правилникот за утврдување на условите и начинот на остварување на додатокот на деца — — — — — 841
384. Одлука за ослободување на ЗЗ „Пешница“ — с. Локвица — Македонски Брод — за плаќање придонес за основно образование во Републиката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за период X, XI и XII месец 1989 година — — — — — 842
385. Одлука за ослободување на ЗЗ „Пешница“ — с. Локвица — Македонски Брод од обврската за плаќање придонес за општествена заштита на децата во Републиката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за период X, XI и XII месец 1989 година — — — — — 842
386. Одлука за ослободување на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп ООЗТ финална и пиланска обработка на дрво — Пехчево од обврската за плаќање придонес за општествена заштита на децата во Републиката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за период јануари — јуни 1990 година — — — — — 842
387. Одлука за ослободување на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп ООЗТ финална и пиланска обработка на дрво — Пехчево од обврската за плаќање придонес за основно образование во Републиката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за период јануари — јуни 1990 година — — — — — 843
388. Тарифен систем за измени и дополнувања на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија — — — — — 843
389. Општи услови за испорака на топлинска енергија — — — — — 843
390. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1989 година и определување на месечно ниво на пензиите за декември 1989 година — — — — — 848
391. Одлука за најнизок износ на пензија од 1 декември 1989 година — — — — — 849
392. Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање од 1 декември 1989 година — — — — — 850
393. Одлука за основање на претпријатие за одмор, рекреација и угостителство „Галеб“ — Струга — — — — — 850
394. Одлука за основање на претпријатие за сместување, одмор и рекреација на пензионери и угостителство „Борец“ — Битола — — — — — 851
395. Одлука за утврдување на стапките на придонесите за финансирање на предучилишното и основното воспитание и образование и општествена заштита на децата — Крива Паланка — — — — — 851
396. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1990 година — — — — — 852
397. Одлука за висината на стапката на придонесот за вработување за 1990 година — — — — — 852
398. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на Општинската СИЗ за култура, физичка и техничка култура и информирање — Штип за 1990 година — — — — — 853
399. Одлука за утврдување на висината и начинот на обезбедување на средствата на Општинската заедница на физичка култура за 1990 година — — — — — 853